



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 30 јуни 1961
Скопје
Број 22 Год. XVII

Претплата за 1961 год. изнесува 1.500 дин. Свој број чини 64 дин. Жиро сметка број 802-11/1—698.

116.

На основа на член 82 од Законот за стопанските судови донесувам

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СТАЛНИ СУДСКИ ВЕШТИ ЛИЦА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1 ЗА БИТОЛА

1. Чунгоски Јанко, директор на Трговското претпријатие за градежен и огревен материјал „Јавор“ — за јаглен, градежен материјал, дрво и производи од дрво.
2. Димитровски Никола, шеф на Комерцијалното одделение на Трговското претпријатие за градежен и огревен материјал „Јавор“ — за јаглен, градежен материјал, дрво и производи од дрво.
3. Георгиевски Ѓорѓи, директор на Трговското претпријатие „Кождар“ — за кожди, гуна и производи од гуна.
4. Србиноски Ѓорѓи, продавач во Општата занаетчиска задруга „Пелистер“ — за кожди, гуна и производи од гуна.
5. Бунев Борис, директор на Претпријатието за кожди и волна „Црна Река“ — за волна и производи од волна.
6. Бојадиев Тома, технички раководител на Претпријатието за килими и јамболии — за волна и производи од волна.
7. Миросто Димитрие, главен магазиемер во Трговското претпријатие „Железар“ — за железарија.
8. Зоци Иракли, шеф на сметководството во Фабриката „Пелагоија“ — за железарија.
9. Костов Стерје, шеф на Комерцијалното одделение на Трговското претпријатие „Меркур“ — за хемиски производи.
10. Нечев Благоја, шеф на Комерцијалното одделение во Индустриската за кожди „Борис Кидрич“ — за хемиски производи.
11. Михајлов Харила, раководител на продавницата на Трговското претпријатие „Солидарност“ — за прехранбени производи.
12. Петровски Перо, магазиемер на Трговското претпријатие „Задругар“ — за прехранбени производи.
13. Паликари Михајло, ВКВ во Претпријатието за млеко и млечни производи „Млекар“ — за млеко и млечни производи.
14. Николовски Вангел, директор на Претпријатието за млеко и млечни производи „Млекар“ — за млеко и млечни производи.
15. Ивановски Трајан, директор на Претпријатието за месо и месни производи „Месопроект“ — за месо и месни производи.
16. Атанасов Васил, ВКВ во Претпријатието за месо и месни производи „Месопроект“ — за месо и месни производи.
17. Стерјев Јонче, магазиемер при Угостителското претпријатие „Неолица“ — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.
18. Кривашија Лазо, раководител при Угостителското претпријатие „Македонија“ — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.
19. Глобару Јунијо, технички раководител при филијалата на „Житомакедонија“ — за жито и тесто.
20. Мицкоски Киро, комерцијален директор на филијалата „Жито Македонија“ — за жито и тесто.
21. Литовски Еврипид, агроном инженер при Земјоделско-шумарската комора — за семиња.
22. Иљовски Ѓорѓи, агроном инженер при Трговското претпријатие „Агроеелагоија“ — за семиња.
23. Асим Кемал, ВКВ при Претпријатието за обработка на тутун — за тутун.
24. Пржита Атанас, инженер агроном при Претпријатието за обработка на тутун — за тутун.
25. Јошевски Цане, продавач во Трговското претпријатие „Технометал“ — за електрични материјали.
26. Крестески Томе, ВКВ работник во Претпријатието Авторемонт — за електрични материјали.
27. Чупона Стеван, технички раководител на Металското претпријатие „Металец“ — за браварски и лимарски производи.
28. Димитровски Ставре, ВКВ работник при Металското претпријатие „Металец“ — за браварски и лимарски производи.
29. Јошев Васил, продавач во Трговското претпријатие „Снабдител“ — за овошје и зеленчук.
30. Коцев Вангел, продавач во Трговското претпријатие „Снабдител“ — за овошје и зеленчук.
31. Николовски Таки, ВКВ работник во Претпријатието „Југотранс“ — за автомеханички поправки.
32. Михајловски Мишко, ВКВ работник при гарнизонот — Битола — за автомеханички поправки.
33. Хаџи Поповски Јорго, директор на Трговското претпријатие „Колонијал“ — за колонијални стоки.
34. Христоски Томе, ВКВ работник при Трговското претпријатие „Солидарност“ — за колонијални стоки.
35. Трајковски Методија, инженер архитект при Заводот за урбанизам — за зидарски работи.

36. Делов Димко, ВКВ работник во Градежното претпријатие „Биграп“ — за ѕидарски работи.

37. Бојчевски Петар, технички директор на Дрводелското претпријатие „Блажо Рогозинарот“ — за столарски производи.

38. Ивановски Ѓорѓи, ВКВ работник на Дрводелското претпријатие „Блажо Рогозинарот“ — за столарски производи.

39. Андонов Веселин, директор на Лозо-овошниот расадник — за лозови садници.

40. Димовска Гана, техничар при Лозо-овошниот расадник — за лозови садници.

41. Вељановски Стојан, директор на Лозарското стопанство „Петилеб“ — за лозарство.

42. Огненовски Мишко, управник на станицата за заштита на растенијата — за лозарство.

II ЗА БЕРОВО

1. Кацарски Илиев Киро, управител на станицата за заштита на растенијата — за житарици.

2. Крмарски Симов Павле, управник на Земјоделската задруга „Иднина“ — за житарици.

3. Пелевски Глигоров Јордан, директор на станицата за унапредување на овоштарство — за сточна храна.

4. Рамповски Бранко, земјоделски техничар во Земјоделската задруга „Иднина“ — за сточна храна.

5. Караѓеорѓиев Томо, шеф на Ветеринарната станица — за жива стока.

6. Фурнадиски Ј. Александар, касап во Трговското претпријатие „Малешево“ — за жива стока.

7. Пехчески Владимир Александар, референт по трговија, угостителство и туризам во Народниот одбор на општината — за кожи и волна.

8. Кафециски Ефтимов Илија, стручњак по кожи и волна во Трговското претпријатие „Малешево“ — за кожи и волна.

9. Крамарски Симов Павле, управник на Земјоделската задруга „Иднина“ — за овошје и зеленчук.

10. Дракалски Глигор, земјоделски техничар во станицата за унапредување на овоштарството — за овошје и зеленчук.

11. Полевски Глигоров Јордан, директор на станицата за унапредување на овоштарството — за млеко и производи од млеко.

12. Чамински Ѓорѓи, земјоделски техничар во Претпријатието за увоз-извоз „Билка“ — за млеко и производи од млеко.

13. Хасанаговски Дервишов Мехмед, референт по земјоделие и шумарство при Народниот одбор во општината — за тутун.

14. Догазански Ефтимов Илија, земјоделски техничар и секретар на едногодишното училиште — за вештачки ѓубриња.

15. Влашки Василев Димитар, шеф на Катастарскиот уред — за алкохолни пијалоци.

16. Полевски Глигор, кувар во Угостителското претпријатие „Турист“ — за алкохолни пијалоци.

17. Пехчески Петрев Михаил, директор на Шумското узгојно стопанство „Малешево“ — за огревно дрво и дрвена графа.

18. Хасан-Аговски Дервишов Мехмед, референт по земјоделие и шумарство при Народниот одбор на општина — за вештачки ѓубриња.

19. Полевски Глигоров Јордан, директор на станицата за унапредување на овоштарството — за земјоделски машини и алат.

20. Пуреовски Димитров Блажо, земјоделски техничар во Станицата за заштита на растенијата — за земјоделски машини и алат.

21. Трајановски Костов Илија, технички директор во Шумското индустриско претпријатие — за дрвена графа.

22. Милчевски Милев Илија, шумарски техничар во Шумското узгојно стопанство „Малешево“ — за огревно дрво.

23. Здравкоски Ефремов Васил, службеник во Народниот одбор на општината — за цемент, стакло, тули и керамида.

24. Карчовски Душан, тишлер во Шумското индустриско претпријатие — за намештај.

25. Музракиниќи Пантев Јован, тишлер во Градежното претпријатие „Малеш“ — за намештај.

26. Пејовски Јованов Ѓорѓи, касапин во Земјоделската задруга „Иднина“ — за сувомесни производи.

27. Фурнадиски Јованов Александар, касапин во Трговското претпријатие „Малешево“ — за сувомесни производи.

28. Сирачевски Милошев Димитар, пекар во Трговското претпријатие „Малешево“ — за тестени производи.

29. Бочварски Јован, пекар ул. „Илинденска“ бр. 20 — за тестени производи.

30. Пехчевски Димитров Јован, директор на Трговското претпријатие „Снабдител“ — за текстил, галантерија, предиво и конфекција.

31. Кафециски Ефтимов Илија, стручњак по кожи и волна во Трговското претпријатие „Малешево“ — за текстил, галантерија, предиво и конфекција.

32. Ролевски Јован, кондурација ул. „Јане Сандански“ бр. 5 — за кондури.

33. Бибеvски Илиев Љубомир, кондурација ул. „Мирче Ацев“ бр. 12 — за кондури.

34. Гошевски Јованов Димитар, директор на Електричното дистрибутивно претпријатие „Малешево“ — за електрични материјали.

35. Биковски Григоров Драги, технички раководител во Претпријатието за јавен автотранспорт и шпедиција — за електрични материјали.

36. Кацарски Пантев Бранко, градежен техничар во Градежното претпријатие „Малеш“ — за цемент, стакло, тули и керамида.

III ГЕВГЕЛИЈА

1. Митров Никола, директор на Претпријатието за градежен и огревен материјал и производство на тули „Караорман“ — за огревно дрво и јаглен.

2. Беќаров Петар, продавач во Претпријатието „Караорман“ — за огревно дрво и јаглен.

3. Бутров Динов Тодор, комерцијални службеник на Трговското претпријатие на големо и мало „Солун“ — за железарско метална стока, велосипеди, шивачки машини и прибор.

4. Курчиев Андон, мајстор техничар при Фабриката за конзервирање на овошје и зеленчук со ладилник „Зора“ — за железарска метална стока, велосипеди, шивачки машини и др.

5. Карајанов Л. Илија, директор на услужното земјоделско транспортно претпријатие „Вардар“ — за моторни возила, резервни делови и прибор.

6. Ризов Ѓорѓе, мајстор автомеханичар при Услужното и земјоделско-транспортното претпријатие „Вардар“ — за моторни возила, резервни делови и прибор.

7. Раденков Илија, автомеханичар во механичката работилница на Автомотодруштво „Дичо Панов“ — за транспорт и сообраќај.

8. Карајанов Л. Илија, директор на Услужното земјоделско и транспортно претпријатие „Вардар“ — за транспорт и сообраќај.

9. Ризински Стојан, агроном-карантинска служба при Железничката станица за земјоделски машини, алати, вештачки губриња и средства за заштита на билките.

10. Колев Лазар, приватник — пчелар — за пчеларски материјали и прибор.

11. Попов Милутин, пчелар во Земјоделската задруга „Слога“ за пчеларски материјал и прибор.

12. Јосифоски Кирил, приватен бојација — за производи од хемиската индустрија.

13. Бутров Динов Тодор, комерцијален службеник на Трговското претпријатие „Солун“ — за производи од хемиската индустрија.

14. Трајкоски Костадинов Павле, раководител во Продавницата на комбинатот „Борово“ — за производи од гума, каучук и пластични маси.

15. Ангов Санде, продавач во Трговското претпријатие „Солун“ — за производи од гума, каучук и пластични маси.

16. Јосифов Кирил, приватен бојација — за бои, лакови, хемикалии и прибор.

17. Бутров Динов Тодор, комерцијален службеник на Трговското претпријатие — за бои, лакови, хемикалии и прибор.

18. Попо Дучев Михаил, шумски инженер во Шумското стопанство „Кожуф“ — за дрво и дрвна индустрија.

19. Чугуцалиев Митко, несвршен шумски инженер, директор на Шумското индустриско претпријатие „Висока Чука“ — с. Миравци — за дрво и дрвна индустрија.

20. Серафимов Илија, шумски техничар во Шумското стопанство „Кожуф“ — за дрво и производи од дрво.

21. Колишев Методи, службеник во Општината — за намештај.

22. Стојменов Ристо, раководител на столарска работилница — за намештај.

23. Чавдаров Ѓорѓе, мајстор во пензија — за дрво и граѓа.

24. Бекаров Петар, пролавач во претпријатието „Караорман“ — за дрво и граѓа.

25. Карапеев Ристо, раководител на столарската работилница на Градежното претпријатие „Пелагонија“ — за паркет.

26. Стојменов Ристо, раководител на столарската работилница — за паркет.

27. Прошев Т. Прошо, приватен бочвар, за бочварски производи.

28. Петров Васил, бочвар во Фабриката „Зора“ — за бочварски производи.

29. Попо Ристов Димитар, приватен колар, за коларски работи.

30. Гелов Миле, приватен колар — за коларски работи.

31. Карапеев Ристо, раководител на столарската работилница на Градежното претпријатие „Пелагонија“ — за столарски производи.

32. Стојменов Ристо, раководител на столарската работилница — за столарски производи.

33. Икономов Ѓорѓи, раководител на книжарницата „Култура“ — за хартија.

34. Томе Арнаудов, комерцијален службеник на Трговското претпријатие „Солун“ — за текстил, плетена стока и конфекција.

35. Боро Јанишлиев, комерцијален службеник на Трговското претпријатие „Солун“ — за текстил плетена стока и конфекција.

36. Стојаноски Мичо, земјоделски техничар во Претпријатието за обработка на тутун — за тутунови преработки.

37. Дебников Митко, инж. агроном во Претпријатието за обработка на тутун — за тутунови преработки.

38. Костов Р. Ристо, раководител на житниот магацин — за житарици, млински производи и тестени.

39. Проданов Митко, техничар — за житарици, млински производи и тестени.

40. Благој Илиќ, агроном во Станицата за заштита на растенијата — за семиња.

41. Христов Јиуел, инж. агроном — за семиња.

42. Динев Никска, агроном — за овошје, зеленчук и нивни преработки.

43. Пејков Митко, службеник — за овошје, зеленчук и нивни преработки.

44. Прошев Петар, службеник — за овошје, зеленчук и нивни преработки.

45. Оков Живко, службеник — за овошје, зеленчук и нивни преработки.

46. Попо Илиев Драги, службеник — за овошје, зеленчук и нивни преработки.

47. Чугунцалиев Ристо, управник на Ветеринарната лечебница — за жива стока, месо и нивните преработки.

48. Спанакев Благој, ветеринар — за жива стока, месо и нивни преработки.

49. Куркчиев Мито, комерцијален директор на Фабриката „Зора“ — за прехранбени артикли.

50. Тасев Ристо, директор на Трговското претпријатие „Солун“ — за колонијална стока.

51. Бутров Динов Тодор, комерцијален службеник на Трговското претпријатие „Солун“ — за колонијални стоки.

52. Спанаковски Благој, ветеринар — за млеко и млечни производи.

53. Чугунцалиев Ристо, ветеринар — за млеко и млечни производи.

54. Поп Илиев Драги, агроном во Народниот одбор на општината — за алкохолни и безалкохолни пијалаци.

55. Бутров Динов Тодор, комерцијален службеник на Трговското претпријатие „Солун“ — за метални стоки.

56. Танов Благој, комерцијален директор на трговското претпријатие „Солун“ — за метални стоки.

57. Шопов Ѓорѓи, автомеханичар во Претпријатието „Вардар“ — за автомеханичарски поправки.

58. Ризов Горги, мајстор во Автомеханичарското услужно претпријатие „Вардар“ — за автомеханичарски поправки.

59. Демостенов Ристо, приватен лимар — лимарски услуги.

60. Стаматов Горги, лимар приватник — за лимарски услуги.

61. Чавдаров Горги, зидарски мајстор — за градежни услуги.

62. Јанев Петар, палир во Градежното претпријатие „Пелагонија“ — за градежни работи.

63. Мендошев Боро, електричар во Услужното земјоделско и транспортно претпријатие „Вардар“ — за електричарски услуги.

64. Шаренков Горги, електричар при дистрибутивното електрично претпријатие „Никола Тесла“ — за електричарски услуги.

55. Зиза Рецеп, мајстор слаткар — за посластичарски занает.

56. Елези Имер, мајстор слаткар — за слаткарски производи и производи од шеќер.

57. Сиов Томе, зидар палир на Градежното претпријатие „Пелагонија“ — за зидарски работи.

58. Сулев Ристо, зидар — за зидарски работи.

59. Карајанов Горги, столар во столарската задруга „Соединение“ — за столарски работи.

60. Брзилов Горги, столар во столарската задруга „Соединение“ — за столарски работи.

61. Манасиев Миле, продавач во Трговското претпријатие „Солун“ — за галантерија, базарска стока и играчки.

62. Костадинов Томе, комерцијални службеник на Фабриката „Зора“ — за галантерија, базарска стока и играчки.

63. Попов Милутин, сарач — за кожи, седларска и ременарска стока, прибор и кожна галантерија.

64. Караризов Глигор, сарач — за кожа, седларска и ременарска стока, прибор и кожна галантерија.

65. Христов Јунел, агроном — за живина.

66. Тошев Панде, службеник во „Отпад“ — за отпадоци.

67. Дучков Ванчо, директор на Угостителското претпријатие „Кожуф“ — за угостителство.

68. Шаренков Горги, електричар во Дистрибутивното претпријатие „Никола Тесла“ — за далекуводи од сите напони, трафостаници и електроматеријал.

69. Кочев Атанас, електроинсталатер во Дистрибутивното претпријатие „Никола Тесла“ — за електроинсталатерска струка.

70. Чугунски Лазар, градежен инспектор при Народниот одбор на општината — за градежништво и градежни материјали.

71. Наков Владо, директор на проектанското биро — за градежништво и градежен материјал.

72. Венцислав Крајчев, молер — фарбар — за фарбарски работи.

73. Чугунски Ласко, градежен инспектор при Одборот — за цемент.

74. Лазаров Трајче, книговодител во Заводот за социјално осигурување — за финансво сметководство и книговодство.

75. Поп Илиев Драги, инж. агроном во Народниот одбор на општината — за лозарство.

76. Костов Ристо, раководител на филијалата „Житен фонд“ — за зрени храни.

77. Христов Јунел, агроном — за зрени храни.

78. Мито Георгиев Шиндов, мајстор кожар во Земјоделската задруга — „Слога“ — за сурова кожа.

79. Чугунски Митко, директор на Шумското индустриско претпријатие „Висока Чука“ с. Миравци — за експлоатација на шуми.

80. Серафимов Илија, шумски техничар во Шумското стопанство „Кожуф“ — за експлоатација на шуми.

81. Поп Дучев Михаил, директор на Шумското стопанство „Кожуф“ — за дрво и производи од дрво.

82. Маркудов Душко, земјоделски техник во Лозаро-винарското претпријатие „Винојуг“ — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

83. Танев Динка, земјоделски техник во „Југоинспект“ — за овошје, зеленчук и нивните преработки.

84. Јованов Димитров Ванчо, земјоделски техник во Земјоделската задруга „Слога“ — за лозарство.

85. Димитров Тодор, земјоделски техник во „Винојуг“ — за овошје зеленчук и нивните преработки.

IV БОСИЛОВО

1. Пецанов Трајко, директор на Трговското претпријатие „Струмичко Поле“ — за трговска бранжа.

2. Дамјанов Ванчо, инженер агроном во Земјоделското стопанство „Хамзали“ — за овошје.

3. Гоцев Ванчо, инженер агроном во Земјоделското стопанство „Хамзали“ — за лозја.

4. Дрвошански Љупчо, агроном во Земјоделското стопанство „Хамзали“ — за лозја.

5. Стојчев Горги, инж. агроном во Земјоделската задруга „Струмешница“ с. Дабилџа — за памук.

6. Трајков Коте, управник на Земјоделската задруга „Црвена звезда“ с. Босилово — за житарици.

7. Михајлов Коста, директор на оранжеријата за ран зеленчук с. Банско — за зеленчук.

8. Минов Боро, земјоделец од с. Иловица — за тутун.

9. Узунев Илија, управник на земјоделската задруга „Палазлија“ с. Петралинци — за ориз.

10. Христов Тодор, шеф на секторот за стопанство при Народниот одбор на општината — за вештачки ѓубриња.

V БОГДАНЦИ

1. Нацев Лазар, лекар во Ветеринарната станица — за жива стока, кожи и волна, конзерви, масло, сувомеснати производи и месо.

2. Петков Борис, управник на комуналната установа за земјоделски машини, алати, алатни машини, железарски и лимарски производи.

3. Дачев Стојан, директор на Претпријатието „Мермер“ — за вар, тули, керамида и керамични производи.

4. Карагошев Драги, градежен техничар при Народниот одбор на општината — за зидарски и молерски услуги.

5. Сандев Лазар, земјоделски техничар при Земјоделската задруга „Изворски“ — за житарици, сточни зрна, овошје и зеленчук, млеко и млечни производи, тутун, памук, ориз, маслодајни семиња, лозов посадочен материјал и вештачки ѓубриња.

6. Пеев Горги, инженер шумар при Секцијата за буици — за огревно дрво, кумур, дрвена граѓа и намештај.

7. Тошев Филип, комерцијалист при Деловниот сојуз — за овошје и зеленчук.

8. Паунков Илија, квалификуван работник при Трговското претпријатие „6 Ноември“ — за текстил, галантерија и конфекција.

9. Пејков Васил, службеник — за готови производи, кондури, цемент, порцулан, грнчарија, стакло и кожни производи.

VI ВАСИЛЕВО

1. Трајков Вангелов Милко, директор на Трговското претпријатие „Иднина“ — за трговска бранжа.

2. Андонов Трајанов Никола, директор на Лозово-овоштарското стопанство „Слобода“ — за лозовоовошна бранжа.

3. Манински Костов Киро, земјоделски техничар при Лозаро-овоштарското стопанство „Слобода“ — за ратарска бранжа.

VII ВИНИЦА

1. Лазаревски Драги, инж. агроном во Претпријатието за обработка на тутун — за житарици, брашно, сточна храна, овошје и зеленчук, млеко и млечни производи, памук, тутун, ориз, маслодајни семиња, лозов посадочен материјал и вештачки ѓубриња.

2. Мирчев Лазар, службеник на ОЗЗ „Задругар“ — за млечни производи, овошје, шеќерни производи, памук, ориз, маслодајни семиња, градежен материјал, намештај, земјоделски машини и алати, бои и лакови, предива, цемент и стакло, керамиди, тули, електричен материјал, зидарски и молерски услуги и пијалоци.

3. Гризов Томчо, директор на Трговското претпријатие „Илинден“ — за тестени и шеќерни производи, козметика, алкохолни пијалоци, текстил, предиво, конфекција, кожарски и гумени производи, галантерија и стакло.

VIII БАЛАНДОВО

1. Јованов Дине, службеник во Трговското претпријатие „Ангропромет“ — за текстил и галантерија.

2. Гурчилов Гоне, продавач во Трговското претпријатие „Ангропромет“ — за текстил и галантерија.

3. Дончев Ѓорѓи, директор на Столарскиот дуќан „Обнова“ — за огревно дрво и јаглен.

4. Шунтев Благоја, раководител на Шумскиот ревер — за огревно дрво и јаглен.

5. Манчев Коста — бравар — за железарска метална стока, велосипеди, шивачки машини и прибор.

6. Калковалиев Мито, бравар — за железарска метална стока, велосипеди, шивачки машини и прибор.

7. Недиќ Милован, директор на механичарската работилница — за моторни возила, резервни делови и прибор.

8. Еракович Богосав, механичар во механичарската работилница — за моторни возила, резервни делови и прибор.

9. Тодоров Петар, службеник во Народниот одбор на општината — за транспорт и сообраќај.

10. Лазов Динка, службеник во Деловното заедружно здружение — за транспорт и сообраќај.

11. Грнчаров Љупчо, инж. агроном при Деловното заедружно здружение — за земјоделски машини, алати, вештачки ѓубриња и средства за заштита на растенијата.

12. Ризниски Стојан, инж. агроном при Сојузниот инспекторат — за земјоделски машини, алати, вештачки ѓубриња и средства за заштита на растенијата.

13. Павлов Димитар, учител при Осмолетката „Јосип Броз Тито“ — за пчеларски материјал и прибор.

14. Георгиев Ѓорѓи, шеф на отсекоот за стопанство при Народниот одбор на општината — за пчеларски прибор и материјал.

15. Јосифовски Кирил, приватен бојација, од Гевгелија — за производи од хемиска индустрија.

16. Лазов Томе, раководител во продавницата „Борово“ — за производи од гума, каучук и пластични маси.

17. Сапунџиев Петар, продавач во Трговското претпријатие „Ангропромет“ — за производи од гума, каучук и пластични маси.

18. Попов Ристо, продавач во Трговското претпријатие „Ангропромет“ — за бои, лакови, хемикалии и прибор.

19. Шунтев Благоја, раководител на Шумскиот ревер — за дрво и дрвна индустрија.

20. Андонов Атанас, мајстор во Столарскиот дуќан „Обнова“ — за дрво и дрвна индустрија.

21. Дончев Ѓорѓи, раководител на Столарскиот дуќан „Обнова“ — за намештај.

22. Андонов Атанас, мајстор во Столарскиот дуќан „Обнова“ — за намештај.

23. Крстиќ Бошко, работник во Претпријатието за обработка на тутун — за паркет.

24. Дончев Ѓорѓи, директор на Столарскиот дуќан „Обнова“ — за паркет.

25. Крадев Филип, приватен бочвар, — за бочварски производи.

26. Попов Ристе, продавач во Трговското претпријатие „Ангропромет“ — за коларски работи.

27. Нинов Андон, работник во Претпријатието за преработка на тутун — за коларски работи.

28. Дончев Ѓорѓи, директор на Столарскиот дуќан „Обнова“ — за столарски производи.

29. Андонов Атанас, мајстор во Столарскиот дуќан „Обнова“ — за столарски производи.

30. Гурчилов Гоне, продавач во Трговското претпријатие „Ангропромет“ — за текстил, плетена стока и конфекција.

31. Јованов Дине, службеник во Трговското претпријатие „Ангропромет“ — за текстил, плетена стока и конфекција.

32. Ристовски Бранко, директор на Претпријатието за обработка на тутун — за тутун и тутунови производи.

33. Собралиев Панчо, службеник во Претпријатието за преработка на тутун — за тутун и тутунови преработки.

34. Камчев Божидар, продавач во Претпријатието „Ангропромет“ — за житарици, млински производи и тестенини.

35. Дончев Никола, раководител на продавницата „Жито Македонија“ — за житарици, млински производи и тестенини.

36. Гуновски Тодор, раководител на Земјоделското стопанство с. Јосифово — за семиња.

37. Грнчаров Љупчо, инж. агроном во Деловното задружно здружение — за семиња.

38. Гуновски Тодор, раководител на Земјоделското стопанство „Јосифово“ — за овошје, зеленчук и нивни преработки.

39. Георгиев Ѓорѓи, шеф на Отсекот за стопанство во Народниот одбор на општината — за овошје, зеленчук и нивни преработки.

40. Илиев Атанас, управник на ветеринарната лечебница — за стока, маст, месо и нивните преработки.

41. Чурлинов Сотир, раководител на месарницата „Ловец“ — за стока, маст, месо и нивните преработки.

42. Грозданов Ѓорѓи, тржишни инспектор при Народниот одбор на општината — за прехранбени артикли.

43. Камчев Божидар, продавач во Трговското претпријатие „Ангропромет“ — за колонијална стока.

44. Пренцов Јован, претставник на Фабриката за масло „Велес“ — за колонијална стока.

45. Илиев Атанас, управник на Ветеринарната лечебница — за млеко и млечни производи.

46. Танчева Тинка, раководител на Винарската визба — за алкохолни пијалоци.

47. Попов Ристо, продавач во Трговското претпријатие „Ангропромет“ — за метална стока.

48. Недиќ Милован, директор на Механичарската работилница — за аутомеханичарски поправки.

49. Фраковиќ Богосав, механичар во Механичарската работилница — за аутомеханичарски поправки.

50. Петровски Илија, раководител на Управата за комунални работи — за градежни услуги.

51. Николов Бранко, палир при Управата за комунални работи — за градежни услуги.

52. Костадинов Никола, раководител на Дуќанот за електрични услуги „Искра“ — за електричарски услуги.

53. Котев Никола, електричар во Дуќанот за електрични услуги „Искра“ — за електричарски услуги.

54. Шата Махмуд, службеник во Угостителското претпријатие „Угостител“ — за слаткарски занает и производи од шеќер.

55. Нунов Ѓорѓи, мајстор сидар во Управата за комунални работи — за сидарски работи.

56. Николов Бранко, палир во Управата за комунални работи — за сидарски работи.

57. Дончев Ѓорѓи, директор на Столарскиот дуќан „Обнова“ — за столарски работи.

58. Андонов Атанас, мајстор во Столарската работилница „Обнова“ — за столарски работи.

59. Гурчилов Гоне, продавач во Трговското претпријатие „Ангропромет“ — за галантерија, базарска стока и играчки.

60. Јованов Дине, службеник во Трговското претпријатие „Ангропромет“ — за галантерија, базарска стока и играчки.

61. Попов Милутин, приватен сарач од Гевгелија — за кожа, седларски и ременарски стоки, прибор и кожна галантерија.

62. Невеселов Тодор, инж. агроном во Земјоделското стопанство „Анска Река“ — за живина.

63. Попов Јован, претставник на „Отпад“ — за отпадоци.

64. Павлов Глигор, в. д. директор на Угостителското претпријатие „Угостител“ — за угостителство.

65. Кундев Драги, готвач во Рудникот „Раброво“ — за угостителство.

66. Костадинов Никола, раководител на Дуќанот за електрични услуги „Искра“ — за електроинсталатерска струка.

67. Грошев Миле, директор на Дистрибутивното електрично претпријатие „Светлост“ — за далекуводи од сите напони и електроматеријали.

68. Петровски Илија, раководител на Управата за комунални работи — за градежништво и градежен материјал.

69. Николов Бранко, палир во Управата за комунални работи — за градежништво и градежен материјал.

70. Керамитчиев Ристо, приватен молер — за фарбарски работи.

71. Николов Бранко, палир при Управата за комунални работи — за цемент.

72. Петров Петар, директор на Задружната штедилница — за финансово сметководство и книговодство.

73. Невеселов Тодор, инж. агроном во Земјоделското стопанство „Анска Река“ — за лозарство.

74. Георгиев Ѓорѓи, шеф на Отсекот за стопанство при Народниот одбор на општината — за лозарство.

75. Невеселов Тодор, инж. агроном при Земјоделското стопанство „Анска Река“ — за зрнени храни.

76. Грнчаров Љупчо, инж. агроном во Деловното задружно здружение — за зрнени храни.

IX ГОСТИВАР

1. Ефтоски Здравко, референт по шумарство при Народниот одбор на општината — за огревно дрво и јаглен.

2. Кеџман Давид, работник во Шумскиот комбинат „Јавор“ — за огревно дрво и јаглен.

3. Кор Бајрами Абдулаки, директор на Претпријатието за аутотранспорт и шпедиција — за транспорт и сообраќај.

4. Бибовски Тодор, шофер при Претпријатието за аутотранспорт и шпедиција — за транспорт и сообраќај.

5. Христовски Јово, инж. агроном, управник на Фото станицата — за земјоделски машини, алати и вештачки ѓубриња.

6. Антевски Наум, инспектор по земјоделие при Народниот одбор на општината — за земјоделски машини, алати и вештачки ѓубриња.

7. Ѓорѓевски Диме, кујунџија — за пчеларство.

8. Мазаев Јаврентие, инж. агроном — директор на училиштето за сточарство — за пчеларство.

9. Хоп Бари Мемед, работник во Комбинатот „Борово“ — за производи од гума.

10. Таја Шеху, велосипедџија — за производи од гума.

11. Поповски Трпе, комерцијален директор на Шумскиот комбинат „Јавор“ — за дрво и дрвни производи.

12. Кировски Киро, столар во Шумскиот комбинат „Јавор“ — за дрво и дрвни производи.

13. Бундалески Миле, раководител на книжарата „Кочо Рацин“ — за хартија.

14. Абдулмиталиб Сагири, продавач во Трговското претпријатие „Шар“ — за текстил.

15. Митрески Нае, комерцијалист во Производното претпријатие „Пролетер“ — за текстил.

16. Кипровски Страте, продавач во Трговското претпријатие „Маврово“ — за житарици.

17. Андреевски Горе, комерцијалист во Претпријатието „Жито-Македонија“ — за житарици.

18. Иљоски Мате, шеф на продажната мрежа на Општиот задружен деловен сојуз — за овошје и зеленчук.

19. Аталко Екрем, продавач при Општиот задружен деловен сојуз — за овошје и зеленчук.

20. Трпевски Кипре, шеф на Месарската продавница „Полог“ — за месо.

21. Оркуши Сакип, работник во Општиот деловен задружен сојуз — за месо.

22. Шаревски Стево, продавач во Угостителското претпријатие „Македонија“ — за млеко и млечни производи.

23. Синадиновски Фотир, директор на Угостителското претпријатие „Македонија“ — за алкохол.

24. Степански Степан, раководител на ресторанот „Македонија“ — за алкохол.

25. Корбајрами Хусеин, продавач на Трговското претпријатие „Шар“ — за колонијални стоки.

26. Пакоски Ѓоко, продавач во Трговското претпријатие „Кораб“ — за колонијални стоки.

27. Стојански Коце, директор на Трговското претпријатие „Шар“ — за мешана стока.

28. Кукоски Јово, шеф на продавницата „Ма-Ма“ — за мешана стока.

29. Корбајрами Музафер, механичар во Ауто-транспортното претпријатие „Радика“ — за аутомеханика.

30. Идриз Шабан, механичар — за аутомеханика.

31. Ѓулаи Екрем, лимар — за лимарски работи.

32. Вилбулоски Атанас, колар — за ковачко и коларски работи.

33. Демир Ваит, ковач — за ковачки и коларски работи.

34. Шукри Ахмети, слаткар — за производи од шеќер.

35. Ставрески Нуфрија, слаткар — за производи од шеќер.

36. Гаврилоски Рафе, палир во Градежното претпријатие „Црвена звезда“ — за сидарски работи.

37. Крстевски Продрум, палир во Градежното претпријатие „Црвена звезда“ — за сидарски работи.

38. Аљуши Бељур, тишлер — за столарски производи.

39. Вељаноски Ѓоко, тишлер — за столарски производи.

40. Сагири Јусуф, продавач во Трговското претпријатие „Кораб“ — за галантерија.

41. Караадеми Џемил, продавач во Трговското претпријатие „Шар“ — за галантерија.

42. Павлоски Борис, крзнар — за крзнарски производи.

43. Калиси Осман, продавач во Трговското претпријатие „Кораб“ — за куделни и јутени производи.

44. Пурде Шабан, сарач — за кожарска, седларска и ременарска стока.

45. Чако Беџет, сарач — за кожарска, седларска и ременарска стока.

46. Врескала Даут, кожар — за сурова кожа.

47. Ашим Имери, директор на Откупната станица „Отпад“ — за отпадоци.

48. Тринчески Раде, директор на Електричната централа — за електрични материјали и производи на радиоиндустрија.

49. Данилоски Мирко, висококвалификуван работник во електричниот занает — за електрични материјали и производи на радио индустрија.

50. Крстески Ангеле, службеник на Управата за патишта — за градежни работи.

51. Стојкоски Милош, градежен инспектор при Народниот одбор на општината — за градежни работи.

52. Богданоски Живко, службеник на општината — за риба.

53. Иваноски Голубе, лимар — за лимарски работи.

54. Мазаев Јаврентие, инж. агроном — за лозови садници.

55. Огнаноски Љубе, инж. агроном во Водната заедница „Вруток“ — за лозови садници.

56. Јанковски Вукашин, работник во Трговското претпријатие „Жито Македонија“ — за зрнени храни.

57. Апостолоски Мире, работник во Трговското претпријатие „Кораб“ — за зрнени храни.

Х ДЕЛЧЕВО

1. Димитров Фиданчов Данаил, агроном во Претпријатието за обработка на тутун — за житарици.

2. Манчев Филипов Љубен, агроном во Сточарската станица — за житарици.

3. Петровски Алексов Ѓорѓи, агроном во Народниот одбор на општината — за сточна храна.

4. Цурев Богољуб, земјоделски техничар во Претпријатието за обработка на тутун — за сточна храна.

5. Димитров Владе, касап во Трговското претпријатие „Задругар“ — за жива стока.

6. Димитров Иванов Блаже, ветеринарен техничар во Ветеринарната станица — за жива стока.

7. Стојменов Александар, кожар во ОЗЗ — „Брегалница“ — за кожи и волна.

8. Димитров Владо, касап во Трговското претпријатие „Задругар“ — за кожи и волна.

9. Селмички Киро, земјоделски техничар во Сточарската станица — за овошје и зеленчук.

10. Петровски Алексов Ѓорѓи, агроном во Народниот одбор на општината — за овошје и зеленчук.

11. Јосифов Ристов Славе, земјоделски техничар во Сточарската станица — за млечни производи.

12. Златков Еротеов Методи, агроном во Земјоделската станица — за млечни производи.

13. Димитров Фиданчов Данаил, агроном во Претпријатието за обработка на тутун — за тутун.

14. Синдраков Стоица, земјоделски техничар во Претпријатието за обработка на тутун — за тутун.

15. Георгиевски Ванчо, земјоделски техничар во ОЗЗ — „Брегалница“ — за ориз.

16. Димитров Благој, директор во „Задругар“ — за ориз.

17. Петровски Алексов Ѓорѓи, агроном во Народниот одбор на општината — за лозов и посадочен материјал.

18. Селмички Киро, земјоделски техничар во сточарската станица — за лозов и посадочен материјал.

19. Стојменов Герасим, раководител на Угостителски дуќан „Белград“ — за алкохолни пијалоци.

20. Чипев Љубен, службеник во АТШ — за алкохолни пијалоци.

21. Димитров Владе, касап во „Задругар“ — за сувомесни производи.

22. Јосифов Митко, касап во ОЗЗ „Брегалница“ — за сувомеснати производи.

23. Николов Ристо, градежен инженер во Градежното претпријатие „Обнова“ — за вар.

24. Цветков Ефтимов Борис, варџија од с. Звезгор — за вар.

25. Цонев Павлев Славе, молер — за молерски услуги.

26. Сасиев Борис, службеник во „Задругар“ — за молерски услуги.

XI ДЕБАР

1. Маркоски Ѓуро, палир во Градежното претпријатие „Кораб“ — за градежен материјал и ѕидарски занает.

2. Мусли Газим, набављач во Градежното претпријатие „Кораб“ — за градежен материјал и ѕидарски занает.

3. Панчевски Васил, работник по кожи во Земјоделската задруга „Прогрес“ — за волна и производи од волна.

4. Аџи Вејсел, работник по кожи во Земј. задруга „Прогрес“ — за волна и производи од волна.

5. Топаловски Јазо, управен службеник во општината — за прехранбени и колонијални стоки.

6. Мати Асан, санитарен инспектор во општината — за прехранбени и колонијални артикли.

7. Пачуку Данко, раководител во Претпријатието „Месо-Риба“ — за месо и производи од месо.

8. Василевски Васил, квалификуван работник во Претпријатието „Месо-Риба“ — за месо и производи од месо.

9. Меџит Гузе, раководител во Претпријатието „Жито фонд“ — за жито, тесто и семиња.

10. Таранеши Ментор, директор на Стопанството „Пролетер“ — за жито, тесто и семиња.

11. Костоски Бранко, инструктор по тутун во Тутуновото претпријатие „Суво Поле“ — за тутун.

12. Кичеец Петар, земјоделски техничар во Народниот одбор на општината — за тутун.

13. Андоноски Павле, механичар во Индустриското претпријатие „Новост“ — за браварски и лимарски производи.

14. Јакшески Љубомир, аутомеханичар во Земјоделската задруга „Прогрес“ — за аутомеханичарски поправки.

15. Мерџановски Никола, машински техничар, службеник во СВР — за аутомеханичарски поправки.

16. Поповски Миле, управник во Земјоделската задруга „Стогово“ — с. Гари — за млечни производи.

17. Илиевски Димче, ветеринарен техничар при Ветеринарната станица — за млечни производи.

18. Макељара Сабри, службеник во Претпријатието „Пролетер“ — за овошје и зеленчук.

19. Криџа Селим, земјоделски работник при Земјоделското стопанство „Пролетер“ — за овошје и зеленчук.

20. Неделковски Блаже, висококвалификуван работник при ХЕЦ „Радика“ — за електрични материјали.

21. Спасески Блаже, висококвалификуван електричар во Управата за бањски лекувалишта „Дебарски бањи“ — за електрични материјали.

22. Пеповски Спасе, директор во Претпријатието за столарски производи „Стогово“ — за столарски производи.

23. Деолски Вело, висококвалификуван столар во Претпријатието за столарски производи „Стогово“ — за столарски производи.

XII КРУШЕВО

1. Кардула Тома, службеник во Земјоделското стопанство „Мише Ефтимов“ — за волна, производи од волна, млеко и млечни производи.

2. Дуза Кочо, технички директор при „Сточар“ — за волна, производи од волна и млечни производи.

3. Кардула Трифун, службеник во Претпријатието „Братство“ — за прехранбени артикли.

4. Сиљаноски Томе, службеник во Самостојниот дуќан „Езериште“ — за прехранбени артикли.

5. Тасиќ Боривое, службеник во Ветеринарната станица — за месо и производи од месо.

6. Кондарко Нешко, службеник во Самостојниот дуќан „Шар“ — за месо и производи од месо.

7. Гонда Кочо, службеник во Угостителскиот дуќан „Славија“ — за алкохол и безалкохолни пијалоци.

8. Христоски Петар, службеник во Угостителскиот дуќан „Илинден“ — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

9. Михајлоски Тома, тутунопроизводител — за тутун.

10. Брезоска Кица, тутунопроизводител — за тутун.

11. Здравески Благоја, наставник во Осумгодишното училиште „Никола Карев“ — за електричен материјал.

12. Курчиевски Благоја, службеник во Претпријатието за обработка на тутун — за електричен материјал.

13. Христоски Димитар, лимар — за браварски и лимарски производи.

14. Талески Душан, службеник во Претпријатието „Единство“ — за браварски и лимарски производи.

15. Николоски Јово, референт по земјоделие при Народниот одбор на општината — за овошје и зеленчук.

16. Горчески Спиро, овоштар — за овошје и зеленчук.

17. Илиески Томе, службеник при Народниот одбор на општината — за сидарски работи.

18. Лазарески Владо, сидар — за сидарски работи.

19. Моцан Ѓорѓи, на служба при Народниот одбор на општината — за столарски производи.

20. Маркоски Боре, директор на Претпријатието „Единство“ — за столарски производи.

XIII КУМАНОВО

1. Димовски Среќко, службеник во Фабриката за амбалажа — за железарија и метална стока, велосипеди, шивачки машини и прибор.

2. Димитриевски Солтир, шеф на продавницата при Трговското претпријатие „Ангросервис“ — за железарија и метална стока, велосипеди, шивачки машини и прибор.

3. Јанчевски Младен, службеник во Трговското претпријатие „Ангроснабдител“ — за огревно дрво и јаглен.

4. Цековски Стојко, директор на Трговското претпријатие „Ангросервис“ — за огревно дрво и јаглен.

5. Паиќ Владко, директор на Претпријатието за јавен аутотранспорт — за моторни возила, резервни делови и прибор.

6. Стојчески Тасе, мајстор при Машинскиот сервис — за моторни возила, резервни делови и прибор.

7. Паиќ Владко, директор на Претпријатието за јавен аутотранспорт — за транспорт и сообраќај.

8. Барбутоски Ганчо, службеник во Претпријатието за јавен аутотранспорт — за транспорт и сообраќај.

9. Митевски Томе, службеник во Околискиот народен одбор — за земјоделски машини и алат, вештачки ѓубрива и средства за заштита на растенијата.

10. Поповски Јово, земјоделски техничар во Станицата за лозарство — за земјоделски машини, алати, вештачки ѓубрива и средства за заштита на растенија.

11. Николоски Борис, службеник во Државниот осигурителен завод — за пчеларски материјали и прибор.

12. Трајкоски Тодор, учител во Осумгодишното училиште „Крсте Мисирков“ — за пчеларски материјал и прибор.

13. Тасевски Петар, шеф на продавницата на Комбинатот „Борово“ — за производи од гума, каучук и пластични маси.

14. Милошевски Раде, шумарски инженер во Околискиот народен одбор — за шумарство, дрвна индустрија, шумски производи и дрво за извоз.

15. Жегљански Стојан, шумарски инженер во Шумското стопанство — за шумарство, дрвна индустрија, шумски производи и дрво за извоз.

16. Петровски Киро, директор на Претпријатието „Димче Еребица“ — за намештај.

17. Петровски Мире, технички директор на Претпријатието „Димче Еребица“ — за намештај.

18. Глигориески Драги, службеник во Печатницата „Просвета“ — за хартија.

19. Боцевски Душко, директор на Трговското претпријатие „Текстил промет“ — за текстил, кратка плетена стока и конфекција.

20. Стефаноски Стевче, директор на Трговското претпријатие „Тканина“ — за текстил, кратка плетена стока и конфекција.

21. Денковски Заре, директор на Претпријатието за обработка на тутун — за тутун и тутунови преработки.

22. Спасовски Данило, технички раководител на Претпријатието за обработка на тутун — за тутун и тутунови преработки.

23. Барај Јосип, надмлинар во Претпријатието „Жито-Македонија“ — за житарици, млински производи и тестенини.

24. Ивановски Манчо, комерцијалист во Претпријатието „Жито-Македонија“ — за житарици, млински производи и тестенини.

25. Мирчевски Михаил, агроном во Земјоделската задруга „Карпош“, с. Романовце — за семиња.

26. Спасовски Драгутин, управник на Земјоделската задруга Липково (зграда на задружниот сојуз) — за семиња.

27. Пешевски Русе, набавувач во Претпријатие „Ангроснабдител“ — за овошје, зеленчук и нивни преработки.

28. Тасески Методија, директор на Трговското претпријатие „Ангроснабдител“ — за овошје, зеленчук и нивни преработки.

29. Андоновски Киро, шеф на продавница за месо при Комбинатот „Куманово“ — за стока, маст, месо и нивни преработки.

30. Арсовски Денко (Белогрски), продавач во Продавницата за месо на Земјоделскиот комбинат „Куманово“ — за стока, маст и нивни преработки.

31. Стојковски Милан, ветеринар во Околиската ветеринарна станица — за млеко и млечни производи.

32. Кирик Ефто, главен мајстор во Конзумната млекара — за млеко и млечни производи.

33. Крстевски Боро, директор на Угостителското претпријатие „Бисерка“ — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

34. Цветковски Раде, шеф на дуќанот при Угостителското претпријатие „Бисерка“ — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

35. Младеновиќ Александар, управник на Ветеринарната станица — за риба.

36. Аврамоски Боро, управник на Домот за наредно здравје — за прехранбени артикли.

37. Карапинска Вера, шеф на лабораторија при Заводот за заштита на здравје — за прехранбени артикли.

38. Шаинивиќ Јане, комерцијалист во Трговското претпријатие „Агропромет“ — за колонијални и мешани стоки.

39. Цартоски Бранко, комерцијалист во Трговското претпријатие „Ангросервис“ — за колонијални и мешани стоки.

40. Стојчевски Тасе, мајстор во машинскиот сервис — за аутомеханичарски поправки.

41. Трифуновски Стојан, аутомеханичар во Претпријатието за јавен аутотранспорт — за аутомеханичарски поправки.

42. Поповски Владо, инженер во Градежното претпријатие „Козјак“ — за градежни услуги и ѕидарски занает.

43. Ефремовски Ѓорѓи, директор на Претпријатието за проектирање „Проект“ — за градежни услуги и ѕидарски занает.

44. Цветковски Боро, шеф на трафостаницата — за електричарски услуги и електроинсталатерски струки.

45. Денкоски Трајан, директор на Електроинсталатерскиот сервис — за електричарски услуги и електроинсталатерски струки.

46. Тасиќ Видан, приватен мајстор — за ковачки и коларски услуги.

47. Миниќ Коста, мајстор во Коларо-ковачката работилница — за ковачки и коларски услуги.

48. Христоски Трајко, приватен слаткарски мајстор — за слаткарски занаети.

49. Тасески Трајко, мајстор во Слаткарското претпријатие „Лила“ — за слаткарски занаети.

50. Петровски Киро, директор на Претпријатието „Димче Еребица“ — за столарски занаети.

51. Михајловски Мишко, директор на Занаетчиската задруга „1 мај“ — за столарски занаети.

52. Божиновски Страшко, службеник од Трговската комора — за галантерија, базарски стоки и играчки.

53. Думановски Денко, комерцијалист во „Нама“ — за галантерија, базарски стоки и играчки.

54. Јованоски Душко, директор на Курчиското претпријатие „Илинден“ — за крзнарски стоки.

55. Петрушески Драги, (Близнак), шеф на Крзнарското одделение при Претпријатието „Илинден“ — за крзнарски стоки.

56. Маневски Кири, приватен мајстор — за јажарски стоки.

57. Данаиловски Доне, приватен мајстор — за јажарски стоки.

58. Димтиески Максим, мајстор седлар — за кожа, седларска и ременарска стока, прибор и кожна галантерија.

59. Јованоски Тодор, шеф на продавница во Трговското претпријатие „Ангросервис“ — за кожа, седларска и ременарска стока, прибор и кожна галантерија.

60. Димоски Среќко, службеник во Фабриката за амбалаж — за мешана индустриска стока.

61. Димитриевски Киро, директор на „Нама“ — за мешана и индустриска стока.

62. Таневски Никола, комерцијалист во Претпријатието за отпад — „Суровина“ — за отпадоци.

63. Стојменоски Трајан, директор на Претпријатието за отпад „Суровина“ — за отпадоци.

64. Цветковски Раде, шеф на Угостителскиот дуќан при Угостителското претпријатие „Бисерка“ — за угостителство.

65. Пешиќ Раде, шеф на Угостителски дуќан при Угостителското претпријатие „Бисерка“ — за угостителство.

66. Тасески Урош, службеник во Фабриката за шавни цевки „11 октомври“ — за финансиска, сметководствена и книговодствена струка.

67. Јакимоски Киро, книговодител во Фабриката за амбалаж — за финансиски сметководствена и книговодствена струка.

68. Трајкоски Јордан, радиомеханичар во Народната техника — за радиомеханичарски струки, електромеханички стоки, радиоапарати и прибор.

69. Киров Бранко, радио-механичар, продавач во Трговското претпријатие „Радио звук“ — за радиомеханичарски струки, електромеханичарски стоки, радио апарати и прибор.

70. Глигориески Драги, службеник во Печатницата „Просвета“ — за графичка индустрија и услуги.

71. Стоилкоски Љубе, стручен мајстор во Печатницата „Просвета“ — за графичка индустрија и услуги.

72. Поповски Владо, градежен инженер во Градежното претпријатие „Козјак“ — за градежни материјали, градежништво, бетон и ѕидарство.

73. Иваноски Копе, постар градежен раководител во Управата за патишта — за градежни материјали, градежништво, бетон и ѕидарство.

74. Баневски Тодор, мајстор во Занаетчиското претпријатие „1 мај“ — фарбарска струка.

75. Трајкоски Киро, мајстор во Молерската задруга „1 мај“ — за фарбарска струка.

76. Алексоски Стојан, агроном во „Агротехника“ — за лозарство.

77. Антевски Војо, агроном, управник на Станицата за лозарство — за лозарство.

78. Мирчев Михајло, агроном во Земјоделската задруга „Карпош“ с. Романовце — за зрнести храни.

79. Спасовски Драгутин (Џин), агроном, управник на Земјоделската задруга „Липково“ (задружна зграда) — за зрнени храни.

XIV КРИВА ПАЛАНКА

1. Димитров Михо, службеник во „Стокопромет“ — за колонијални стоки.
2. Јовески Киро, работник во Шумското индустриско претпријатие „Осогово“ — за дрво и производи од дрво.
3. Глигоров Димитар, службеник во килимаријата — за производи од килими.
4. Дончевски Дончо, службеник во Транспортното претпријатие „Пролетер“ — за возила, резервни делови, прибор и земјоделски машини.
5. Велинов Милан, службеник во Земјоделската задруга „Малина“ — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.
6. Поцевски Душко, службеник во Занаетчиското претпријатие „Дренак“ — за текстил и галантерија.
7. Апостолски Љубомир, директор на Занаетчиското претпријатие „Дренак“ — за прехранбени производи, жито и семе.
8. Ангелоски Мирко, приватен кондурација — за производи од кожа и гума.
9. Христоски Љубомир, книговодител во Земјоделската задруга „Малина“ — за финансозна, сметководна и книговодна работа.
10. Христоски Миле, референт по земјоделие при Народниот одбор на општината — за млеко и млечни производи, овошје, зеленчук, лозов насад и вештачки губрива.
11. Јакимоски Миле, референт по комунални работи при Народниот одбор на општината — за сидарство, керамички производи и градежен материјал.
12. Грозданов Љубомир, касапин во Земјоделската задруга „Малина“ — за жива стока, кожи, волна, месо и месни производи.
13. Стојаноски Апостол, службеник во Дистрибутивното претпријатие „Светлина“ — за електрични материјали и услуги.
14. Анастасов Љубомир, приватен тенекеџија — за лимарски, браварски и ковачки производи.
15. Мазаковски Димитар, директор на Трговското претпријатие „Стокопромет“ — за железарски стоки, шивачки машини, велосипеди и прецизна механика.

XV КРАТОВО

1. Димитров Јорде, раководител на продавницата за текстил при Трговското претпријатие „Нова трговија“ — за текстил и галантерија.
2. Ефремов Никола, раководител на продавницата за кондури „Борово“ — за кожа, гума и производи од гума.
3. Естатиев Стојан, санитарен инспектор во општината — за прехранбени артикли.
4. Трајчев Витомир, ветеринарен техничар — за месо и производи од месо.
5. Панов Раде, земјоделски техничар — за жито, тесто и семиња.
6. Коцев Димитар, агроном во општината — за тутун и тутунови производи.
7. Анастасов Владе, директор на Трговското претпријатие „Единство“ — за железарија и метална стока.

8. Голубов Саво, агроном во овошниот расадник — за шумарство, дрвна индустрија, шумски производи и дрво.

9. Апостолов Живко, земјоделски техничар при Земјоделската задруга „Пластица“ — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

10. Тошев Мишо, управник на Земјоделската задруга „Пластица“ — за овошје, зеленчук и лозарство.

11. Мијалков Тихомир, раководител на месарскиот дуќан на Земјоделската задруга „Согласие“, од с. Шлегово — за сурова кожа, волна и отпадоци од влакна.

12. Иванов Димитар, службеник во општината — за угостителство.

13. Наков Стојан, техничар во општината — за градежништво и градежен материјал.

14. Павленцев Мишо, службеник во Комуналната банка — за финансии и книговодство.

XVI КИЧЕВО

1. Апостолски Трајче, инженер во Шумското индустриско претпријатие „Копачка“ — за јаглен, градежен материјал, дрво и производи од дрво.
2. Сишкоски Михајло, инженер во Железара — Кичево — за јаглен, градежен материјал, дрво и производи од дрво.
3. Зердески Сако, раководител на продавница — за кожи, гума и производи од гума.
4. Лакоски Коча, раководител на сервисот „Рад“ — за кожи, гума и производи од гума.
5. Лакоски Андон, службеник во Пазарната управа — за волна и производи од волна.
6. Никодиноски Темелко, раководител на Откупната станица — за волна и производи од волна.
7. Ристески Веле, продавач во железарија — за железарија.
8. Божиноски Драге, директор на метално претпријатие — за железарија.
9. Стефаноски Стевче, раководител на аптека — за хемиски производи.
10. Горески Благоја, помошник фармацевт во аптека — за хемиски производи.
11. Столески Милутин, санитарен инспектор во општината — за прехранбени артикли.
12. Димитриоски Зарија, службеник во „Разнопромет“ — за прехранбени артикли.
13. Ризов Павле, ветеринарен лекар во Ветеринарната станица — за млечни производи.
14. Лазороски Спиро, раководител на млекарница — Кичево — за млечни производи.
15. Бабоски Мито, директор на Трговското претпријатие „Бистра“ — за месо и производи од месо.
16. Димкоски Киро, ветеринарен техничар во ветеринарската станица — за месо и производи од месо.
17. Зердески Нико, продавач во Трговското претпријатие „Снабдител“ — за алкохолни и безалкохолни производи.
18. Папазоски Митре, раководител во Угостителското претпријатие „Црвена звезда“ — Кичево — за алкохолни и безалкохолни производи.
19. Божиноски Левче, раководител на „Жито-Македонија“ — за жито и тесто.

20. Крстески Свето, службеник во „Жито Македонија“ — за жито и тесто.

21. Зоран Митрески, директор во Земјоделското стопанство „Крушино“ — за семе.

22. Филиповски Раде, инженер во Земјоделското стопанство „Крушино“ — за семе.

23. Стефаноски Наке, службеник во Народниот одбор на општината — за тутун.

24. Радески Милутин, службеник во Тутуновото претпријатие „Треска“ — за тутун.

25. Божиноски Алексо, раководител на Металното претпријатие „Изградба“ — за браварски и лимарски производи.

26. Попоски Ѓорѓија, машински бравар — за браварски и лимарски производи.

27. Митрески Зоран, директор на Земјоделското стопанство „Крушино“ — за овошје и зеленчук.

28. Вренцоски Ацо, земјоделски техничар во Земјоделското стопанство — за овошје и зеленчук.

29. Ангелески Стојмир, аутомеханичар во Шумското индустриско претпријатие „Копачка“ — за аутомеханички поправки.

30. Матески Санде, аутоелектричар во Шумското индустриско претпријатие „Копачка“ — за аутомеханички поправки.

31. Матески Боро, службеник во „Разнопромет“ — за колонијални стоки.

32. Мицкоски Душан, службеник во „На-Ма“ — за колонијални стоки.

33. Јосифоски Мито, управник во Комуналната управа — за сидарски работи.

34. Павлески Анте, техничар во Градежното претпријатие „Градител“ — за сидарски работи.

35. Тренески Трене, столар во Шумското индустриско претпријатие „Копачка“ — за столарски производи.

36. Миладиноски Драге, столар — за столарски производи.

37. Станоески Драгољуб, земјоделски техничар во општината — за лозови садници.

38. Толески Драган, управник во Деловен сојуз — за лозови садници.

39. Тодороски Томе, управник Земјоделска за друга село Карбуница — за лозарство.

40. Митрески Зоран, директор на Земјоделското стопанство „Крушино“ — за лозарство.

XVII КАВАДАРЦИ

1. Арсов Мирко, шумски инженер — за огревно дрво и јаглен.

2. Ангелев Киро, директор на Трговското претпријатие „Бошава“ — за огревно дрво и јаглен.

3. Шошев Киро, магационер во Трговското претпријатие „Антропромет“ — за железарска и метална стока, велосипеди, шивачки машини и прибор.

4. Мукаетов Димо, комерцијалист во Трговското претпријатие „Вишешница“ — за железарска, метална стока, велосипеди, шивачки машини и прибор.

5. Клинкаров Трајко, аутомеханичар во Градежното претпријатие „Коџуф“ — за моторни возила, резервни делови и прибор и аутомеханички поправки.

6. Касапинов Миленко, механичар во Деловниот сојуз по механизација — за моторни возила, резервни делови и прибор и аутомеханички поправки.

7. Шишков Нако, инженер агроном — за земјоделски машини, алати, вештачки ѓубриња и средства за заштита на растенијата.

8. Сејзов Никола, инженер агроном — за земјоделски машини и алати, вештачки ѓубриња и средства за заштита на растенијата.

9. Душан Грков, кондурација — за производи од гума, каучук и пластични маси.

10. Герасим Велков, кондурација — за производи од гума, каучук и пластични маси.

11. Клинкаров Митре, хемичар во Народниот одбор на општината — за хемиски производи, бои и лакови, хемикалии и прибор.

12. Мукаетов Панчо, професор по хемија — за хемиски производи, бои, лакови, хемикалии и прибор.

13. Орданче Лазов, директор на Шумското стопанство — за дрвни производи и дрво за извоз.

14. Јосифов Панче, шумски инженер — за дрвни производи и дрво за извоз.

15. Арнаудов Тодор, столар — за намештај и столарски производи.

16. Галев Ставро, столар — за намештај и столарски производи.

17. Петрезанов Диме, паркетар во Дрвниот комбинат — за паркет.

18. Велески Перо, раководител на Бочваро-качарскиот дуќан „Даб“ — за бочварски производи.

19. Костов Тимче, бочвар — за бочварски производи.

20. Поп Андов Јован, колар — за коларски производи.

21. Ризов И. Димитар, колар — за коларски производи.

22. Дубров Тодор, книжар — за хартија.

23. Каров Ико, раководител на книжарницата „Култура“ — за хартија.

24. Пемов Лазо, продавач при Трговскиот дуќан „Штофара“ — за текстил, кратка и плетена стока и конфекција.

25. Мичев Ангел, службеник во Дрвниот комбинат — за текстил, кратка и плетена стока и конфекција.

26. Роглев Киро, инженер агроном — за тутун и тутунски преработки.

27. Алексос Ѓорѓи, службеник во Здружението на тутунопроизводителите — за тутун и тутунови преработки.

28. Бошков Климе, раководител на Откупната станица „Билка“ — за житарски, млинарски производи, тестени и зрени храни.

29. Назаров Диме, продавач на Трговското претпријатие „Морејка“ — за житарски, млинарски производи, тестени и зрени храни.

30. Сејзов Никола, инженер агроном во Институтот за афион — за семиња.

31. Шишков Нако, инженер агроном — за семиња.

32. Димов Борис, комерцијалист во Трговското претпријатие „Зеленчук“ — за зеленчук, овошје и преработки.

33. Нако Бадев, бавчандија с. Глишиќ — за зеленчук, овошје и преработки.

34. Сарафов Ванчо, инженер агроном во Дирекцијата за мелиорации „Тиквешко поле“ — за млеко и млечни производи.

35. Бундалев Софре, сточар — за млеко и млечни производи.

36. Митков Диме, хемичар — за алкохолни и безалкохолни производи.

37. Трајче Еленов, инженер агроном во Земјоделскиот комбинат „Тиквеш“ — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

38. Јосифов Развигор, директор на Занаемствено-претпријатието „Хитиена“ — за риби.

39. Павлов Манчо, продавач на риби „Нови Дојран“ — за риби.

40. Ацев Стефан, службеник во Земјоделскиот комбинат „Тиквеш“ — за прехранбени артикли и колонијална стока.

41. Спанцов Трајко, магационер во Претпријатието „Раштани“ — за прехранбени артикли и колонијална стока.

42. Гечев Диме, комерцијалист во Претпријатието „Антропромет“ — за мешана стока.

43. Тесавски Лазо, продавач во Претпријатието „Раштани“ — за мешана стока.

44. Каров Душан, лимар — за лимарски производи.

45. Стефанов Душан, лимар — за лимарски услуги.

46. Милков Митре, електричар во Дрвниот комбинат — Кавадарци — за електрични услуги.

47. Кузманов Драги, електричар во Занаемствено-службено претпријатие „Услуга“ — за електрични услуги.

48. Ризов Димо, ковач — за ковачки и коларски услуги.

49. Лалков Блажо, ковач — за ковачки и коларски услуги.

50. Белчев Методи, раководител на слаткарницата „Младост“ — за производи од шеќер.

51. Кесаси Бислим, посластичар — за производи од шеќер.

52. Илиев Борис, мутавџија — за јажарска стока, каделни и јутени производи.

53. Мукаетов Д. Александар, јажар — за јажарска стока, каделни и јутени производи.

54. Ристески Трајче, кожар — за кожа, седларска и ременска стока, прибор и кожна галантерија.

55. Кимов Ило, сарач — за кожа, седларска и ременска стока, прибор и кожна галантерија.

56. Азманов Крум, раководител на погонот „Памучна“ при ОДС — за сурова кожа, волна и крзна, животински отпадоци и влакна.

57. Ристоски Трајче, кожар — за сурова кожа, волна и крзно, животински отпадоци и влакна.

58. Томов Владо, земјоделски техничар — за живина.

59. Остојќ Бранко, ветеринар — лекар — за живина.

60. Консулов Јанче, за угостителство.

61. Караѓорѓев Ацо, раководител на Угостителскиот дуќан „Балкан“ — за угостителство.

62. Мустеников Диме, радиомеханичар во Радиомеханичарскиот дуќан „Бран“ — за електро и радио индустрија.

63. Мурџев Тодор, радио техничар — за електро и радио индустрија.

64. Кајфеш инженер во Градежното претпријатие „Кожуф“ — за градежни работи и градежништво, градежен материјал и градежни услуги.

65. Гулев Ангел, градежен техничар при Народниот одбор на општината — за градежништво, градежен материјал и градежни услуги.

66. Игов Горги, молер — за молеро-фарбарски работи.

67. Нашов Перо, шеф на книговодството во Претпријатието за обработка на тутун — за финансиска и книговодителска работа.

68. Ридов Владо, професор во Економски техникум — за финансиска и книговодствена работа.

69. Дубров Панче, инженер агроном, професор при Шумарскиот техникум — за лозарство.

70. Стојанов Јове, технички директор на Земјоделскиот комбинат „Тиквеш“ — за лозарство.

XVIII КОЧАНИ

1. Коцев Димков Михајло, инженер агроном при Реонската опитна станица во Кочани — за житарици, сточна храна, овошје и зеленчук, млеко, млечни производи, памук, ориз, маслодајни семиња, лозов посадочен материјал, вештачки ѓубриња и алкохолни пијалоци.

2. Апостолов Димитров Методи, ветеринарен лекар при Ветеринарната станица во Кочани — за жива стока, кожи и волна, конзерви, масла, суво-месни производи и месо.

3. Илија Иванов Иванов, квалификуван работник во Фабриката за резервни делови во Кочани — за земјоделски машини, алатни машини, железарски и лимарски производи.

4. Благој Тодоров Герасимов, хидро инженер во Водната заедница во Кочани — за земјоделски машини, алатни машини, железарски и лимарски производи.

5. Атанасов Пецо, пазаришен инспектор при општината Кочани — за тестени, шеќерни производи, козметика, бои и лакови, тутунови производи, алкохоли, текстил, предиво, конфекција, галантерија, кожарски производи, гумени производи, чевли, цемент и стакло.

6. Попов Јорданов Тодор, службеник во Комбинатот за производство и преработка на земјоделски производи „Искра“ — за тестени производи, шеќерни, козметика, бои и лакови, тутунови, алкохолни производи, текстил, предиво, конфекција, галантерија, кожарски производи, гумени производи, чевли, цемент и стакло.

7. Топузов Перо, директор на Услужното електрично претпријатие во Кочани — за вар, тули, керамики, керамички производи, електроматеријали.

8. Иванов Славков Тодор, градежен техничар при Народниот одбор на општината Кочани — за сидарски и молерски услуги.

9. Христов Трендов Борис, директор на Шумското индустриско претпријатие „Борис Кидрич“

Кочани — за огревно дрво, Кумур, дрвена граѓа и намештај.

10. Михајлов Георгиев Никола, инженер агроном во Комбинатот за земјоделски производи — Кочани — за житарици, сточна храна, овошје и зеленчук, млеко и млечни производи, памук, тутун, ориз, маслодајни растенија, лозов посадочен материјал, вештачки ѓубриња, алкохолни пијалоци.

11. Корнети Василеб Дијаманди, инженер агроном при Мелиоративниот систем во Кочани — за житарици, сточна храна, овошје и зеленчуци, млеко и млечни производи, памук, тутун, ориз, маслодајни семиња, лозов посадочен материјал, вештачки ѓубриња и алкохолни пијалоци.

12. Ангелов Николов Крум, инженер шумар при Шумското индустриско претпријатие „Борис Кидрич“ во Кочани — за огревно дрво, Кумур, дрвена граѓа и намештај.

13. Станчов Коце, инженер шумар при Шумското стопанство „Паруца“ во Кочани — за огревно дрво, Кумур, дрвена граѓа и намештај.

14. Димитров Петрев Нико, мајстор тишлер при Градежното претпријатие „Напредок“ — Кочани — за дрвена граѓа и намештај.

15. Серафимов Александар Ванчо, директор на Комбинатот за земјоделски производи — инженер агроном од Кочани — за овошје и зеленчуци.

16. Иванов Славков Иван, директор на Градежното претпријатие „Напредок“ во Кочани за сидарски и молерски услуги.

17. Анастасов Јорданов Симеон, директор на Фабриката за резервни делови — за земјоделски машини, алатни машини, железарски производи и лимарски производи.

18. Тодоров Боров Никола, инженер агроном во Комбинатот за земјоделски производи во Кочани — за житарици, сточна храна, овошје, млеко, млечни производи, памук, тутун, ориз, маслодајни семиња, лозов посадочен материјал, вештачки ѓубриња и алкохолни пијалоци.

19. Бојаџиевски Спиров Киро, инженер агроном при Градежното претпријатие „Осогово“ во Кочани — за житарици, сточна храна, овошје, зеленчук, млеко, млечни производи, памук, тутун, ориз, маслодајни семиња, лозов посадочен материјал, вештачки ѓубриња и алкохолни пијалоци.

20. Пендов Димитров Киро, градежен техничар во Мелиоративниот систем во Кочани — за сидарски и молерски услуги.

21. Ристо Блажев Панчо, инженер архитект во Градежното претпријатие „Напредок“ во Кочани — за сидарски и молерски услуги.

ХИХ НЕГОТИНО

1. Диме Толов, земјоделски техничар, службеник при Народниот одбор на општината — за житарици.

2. Миле Манев, инженер агроном при Сточарското стопанство „Црвени Брегови“ — за сточна храна.

3. Ристо Јанев, управник на Ветеринарната станица — за жива стока.

4. Поп Илиев Тошо, земјоделска задруга „Пекарев“ — за кожи и влакна.

5. Насков Панче, директор на Земјоделското училиште — за овошје и зеленчук.

6. Коцев Коце, ветеринарен техничар при Ветеринарната станица — Неготино — за млеко и млечни производи.

7. Тоде Апостолов, директор на Претпријатието за обработка на тутун „Моша Пијаде“ — за тутун.

8. Мишев Тодор, Деловен сојуз — за памук.

9. Захариов Лазо, службеник во Маслодајна — за маслодајни семиња.

10. Киро Стојчев, директор на Угостителското претпријатие „Пролет“ — за алкохолни пијалоци.

11. Ристо Витанов, инж. агроном, Деловен сојуз Неготино — за вештачки ѓубриња.

12. Киро Витанов, службеник во Земјоделското стопанство „Грозд“ — Дуброво — за ориз.

13. Нацев Пане, службеник при Народниот одбор при општината, Неготино — за земјоделски машини.

14. Трајко Дудин, директор на Трговското претпријатие „Вардар“ — за огрев, дрва и Кумур.

15. Јордан Андонов, директор на Трговското претпријатие „Пролетер“ — Неготино — за намештај.

16. Ангелов Ило, санитарен инспектор, народен одбор на Општина — за конзерви.

17. Перо Сотиров, во Трговското претпријатие „Пролетер“ — за масло.

18. Јованов Трајче, градежно „Вардар“ — за градежен материјал.

19. Александар Апостолов, директор во Претпријатието „Исхрана“ — за сувомесни производи.

20. Камендалиев Лазар, службеник во Претпријатие „Јадран“ — за безалкохолни пијалоци.

21. Стојчев Глигор, службеник во Трговското претпријатие „Пролетер“ — за тестени производи.

22. Ристо Петров, Претпријатие „Јадран“ — за шеќер и шеќерни производи.

23. Павлов Петар, Водна заедница — за алати и машини.

24. Диме Клиначаров, механичар во „Пелагонија“ — за мотори.

25. Методи Јорданов, „Вардар“ — за железарски производи.

26. Ташо Кимов, претпријатие „Вардар“ — за вар.

27. Гигов Круме, директор на цигланата — за тули и керамида.

28. Трајче Илов, грнчар — за грнчарија и порцулан.

29. Јордан Темелков, службеник во Електро-дистрибутивното претпријатие „Светлост“ — Неготино — за електрични материјали.

30. Пане Митров, Трговско претпријатие „Пролетер“ — за печатени производи.

31. Герасим Стевков — за коларски производи.

32. Ацо Аџилов, од Неготино — за коларски производи.

33. Силос Петар, Градежно претпријатие „Вардар“ — за молерски услуги.

34. Бинаров Илија, лимар — за лимарски производи.

35. Миха Груев, тишлер — за бои и лакови.

36. Зариев Перо, — за козметика.

37. Мрмов Димитар, инженер агроном, Претпријатие за обработка на тутун „Моша Пијаде“ — за тутунови производи.

38. Глигор Стојчев, службеник во Претпријатието „Пролетер“ — за текстил.

39. Витанов Диме, службеник во Трговското претпријатие „Пролетер“ — за предива.

40. Тодџе Филипов, снајдер — за конфекција.

41. Захаријев Аксенти, за галантерија.

42. Шалев Лазар, кондурација — за кожни производи.

43. Дончо Андонов, продавница за кондури „Борови“ — за гумени производи.

44. Дафов Лазар, кондурација — за кондури.

45. Неделков Крсто, директор на Градежното претпријатие „Вардар“ — за цемент.

46. Насков Ѓорѓи, продавач во Трговското претпријатие „Пролетер“ — за стакло.

XX ОХРИД

1. Ристо Џамбаз, раководител на продавницата при Трговското претпријатие на големо „Охридски магазин“ — за јаглен, градежен материјал, дрво и производи од дрво.

2. Димче Балабан, раководител на продавница при Трговското претпријатие на големо „Охридски магазин“ — за јаглен, градежен материјал, дрво и дрвени производи.

3. Петар Нанев, раководител на продавницата при Охридскиот магазин — за кожи, гума и производи од кожа и гума.

4. Трајан Косев, раководител при Кондурациската задруга „Илинден“ — за кожи, гума и производи од кожа и гума.

5. Никола Дуков, раководител на продавницата „Риба“ — за волна и производи од волна.

6. Трпе Трпевски, директор на „Текстилец“ — за волна и волнени производи од волна.

7. Ристо Мише, директор на „Тозо Драговиќ“ — за железарија.

8. Лазар Проев, магационер во „Охридски магазин“ — за железо.

9. Петар Зафиров, раководител на продавницата „Охридски магазин“ — за хемиски производи.

10. Славе Мелков, референт при „Охридски магазин“ — за прехранбени артикли.

11. Ставре Маркоски, комерцијалист при „Рибар“ — за прехранбени артикли.

12. Симон Иваноски, директор на млекарата „Славеј“ — за некој млечни производи.

13. Аврам Андоноски, раководител на продавницата при истата млекара — за некој млечни производи.

14. Димче Цигло, раководител на продавницата за месо при Земјоделската задруга Ложани — за месо и производи од месо.

15. Димче Кичеев, раководител на продавницата „Охридска пастрмка“ — за месо и производи од месо.

16. Ило Мостро, подрумар во „Летница“ — за алкохолни и безалкохолни производи.

17. Ѓоре Дуко, магационер во „Клас“ — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

18. Никола Битрак, раководител на продавницата при „Охридски магазин“ — за жито и тесто.

19. Климе Матјанов, раководител на продавницата за леб — за жито и тесто.

20. Митко Маркоски, земјоделски техничар при Станицата за унапредување на земјоделството — за семе.

21. Павле Печијаре, слаткар од Охрид — за тутун.

22. Живко Кочоски, земјоделец од с. Велгошти — за тутун.

23. Никола Матлиев, технички директор при Електричната централа — за електрични материјал.

24. Коста Ангелоски, електроинсталатер — за електрични материјали.

25. Ѓоре Момир, лимар од Охрид — за браварски и лимарски производи.

26. Коста Јовески, бравар од „Лихнида“ — за браварски и лимарски производи.

27. Климе Јанкоски, референт за земјоделие при општината — за овошје и зеленчук.

28. Рахми Ваид, раководител на продавницата при „Витамин“ — за овошје и зеленчук.

30. Васил Василев, шофер при Станицата за унапредување на земјоделството — за аутомеханички поправки.

31. Методи Групчев, шофер при „Охридски магазин“ — за аутомеханички поправки.

32. Никола Питошески, раководител на продавницата при „Рибар“ — за колонијални стоки.

33. Наум Тунтев, магационер при „Охридски магазин“ — за колонијални стоки.

34. Ангеле Ивановски, палир во „Бетон“ — за сидарски работи.

35. Никола Јанески, техник во Установата за комунални работи — за сидарски работи.

36. Климе Манчески, директор на „7 ноември“ — за столарски производи.

37. Димче Василески, столар во Хигиенската станица — за столарски производи.

38. Кире Пецаков, земјоделски инспектор при општината — за лозови садници.

39. Славе Филев, земјоделски инспектор при Народниот одбор на Охридска околија — за лозови садници.

40. Миле Спасески, службеник при Задружниот сојуз — за лозарство.

41. Благо Шурбан, земјоделски техничар во Земјоделската задруга „Горица“ — за лозарство.

XXI ОБЛЕШЕВО

1. Фердо Ристев Коцев, од с. Чеиново, земјоделец — за житарици.

2. Војо Бумбаров, земјоделски техничар на Народниот одбор на општината Облешево — за градинарство и посадочен материјал.

3. Косто Наков Зиков, сточар од с. Врбица — за млеко и млечни производи.

XXII ПРИЛЕП

1. Димче Ѓорбески, директор на Трговското претпријатие за огревен и градежен материјал „Јасен“ — за јаглен, градежен материјал, дрво и производи од дрво.

2. Борка Анастасовски, раководител на продавницата на Трговското претпријатие — за огрев, огревен и градежен материјал „Јасен“ — за јаглен, градежен материјал и производи од дрво.

3. Асен Мотески, раководител на продавницата на Претпријатието „Пролетер“ — за кожи, гума и производи од кожи и гума.

4. Благоја Маркоски, директор на Кондурадиската задруга „Борка Левата“ — за кожа, гума и производи од кожи и гума.

5. Горе Десовски, раководител на Собирен центар на Претпријатието „Црна Река“ — Битола во Прилеп — за волна и производи од волна.

6. Крсте Дебранец, службеник во Претпријатието „Црна Река“ — за волна и производи од волна.

7. Домлески Киро, шеф на продавницата на Претпријатието „Скопски метал“ во Прилеп, за железарија.

8. Блаже Трајкоски, раководител на продавницата на Трговското претпријатие „3 ноември“ — за железарија.

9. Иљоски Стефан, службеник во Трговското претпријатие „Иднина“ — за хемиски производи.

10. Василески Киро, службеник во Трговското претпријатие „Иднина“ — за хемиски производи.

11. Орде Георгиевски, директор на Трговското претпријатие „Иднина“ — Прилеп — за прехранбени артикли.

12. Орде Миноски, службеник во Трговското претпријатие „Иднина“ — за прехранбени артикли.

13. Кузманоски Тофил, раководител на продавницата во Претпријатието „Инзап“ — за млеко и млечни производи.

14. Зафироски Славе, раководител на продавницата во Претпријатието „Инзап“ — за млеко и млечни производи.

15. Д-р Димитар Москов, ветеринарен лекар — инспектор при Народната општина — за месо и производи од месо.

16. Славе Чупетрески, ветеринарен лекар управник на Ветеринарната станица — за месо и производи од месо.

17. Ристески Илија, инженер агроном во Лозарското претпријатие „Пелагонија“ с. Канатларци — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

18. Ношпалоски Борис, комерцијалист во Претпријатието „Црвени стени“ — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

19. Глически Атанас, службеник во Претпријатието „Жито Македонија“ филијала — за жито и тесто.

20. Андоноски Блаже, комерцијалист во Претпријатието „Жито Македонија“ филијала — за жито и тесто.

21. Инж. Иван Дуев, агроном во Трговското претпријатие „Агромеханика“ — за семе.

22. Босе Оцоски, земјоделски техничар при Народниот одбор на општина — за семе.

23. Инж. Горги Русески, агроном во Тутуновиот комбинат — за тутун.

24. Василе Цгурески, висококвалификуван работник во Тутуновиот комбинат — за тутун.

25. Инж. Зарески Љубен, електротехничка струка службеник во Електричното дистрибутивно претпријатие — за електрични материјали.

26. Трајко Тулуковски, електро техничар во Тутуновиот комбинат — за електрични материјали.

27. Ивица Мишкулин, технички раководител во Претпријатието „Пролетер“ — за браварски и лимарски производи.

28. Јанкоски Орде, машинбравар во Претпријатието „Пролетер“ — за браварски и лимарски производи.

29. Гагалески Александар — земјоделски техничар при Народниот одбор на општината — Прилеп — за овошје и зеленчук.

30. Гога Сувачалма, продавач во Трговското претпријатие „Исхрана“ — за овошје и зеленчук.

31. Илија Деспотоски, учител во машинобраварската школа „К. Јосифоски“ с. Славеј — за аутомеханички поправки.

32. Кисески Ордан, аутомеханичар во Претпријатието Мермерен комбинат — за аутомеханички поправки.

33. Орде Георгиевски, директор на Трговското претпријатие „Иднина“ — за колонијални стоки.

34. Орде Миноски, службеник во Трговското претпријатие „Иднина“ — за колонијални стоки.

35. Живко Калески, градежен инженер во Проектанското биро „Градител“ — за сидарски работи.

36. Јаким Јакимоски, градежен техничар при Народниот одбор на општината — Прилеп за сидарски работи.

37. Петар Трајкоски, директор на училиштето од дрвопреработувачки смер — за столарски производи.

38. Петар Илоски, директор на Претпријатието за дрводелски производи и услуги „Победа“ — за столарски производи.

39. Михајло Зиноски, земјоделски техничар при Народниот одбор на општината — за лозови садници.

40. Александар Гагалески, земјоделски техничар при Народниот одбор на општината — Прилеп — за лозови садници.

41. Сачмароски Ѓорги, инж. агроном во Лозарското претпријатие „Пелагонија“ с. Канатларци — за лозарство.

42. Боце Оцоски, земјоделски техничар при Народниот одбор на општината — Прилеп — за лозарство.

XXIII ПЕХЧЕВО

1. Андонов Александар, агроном во Општата земјоделска задруга во Пехчево — за сточна храна.

2. Николов Борис, службеник во Пехчево, с. Негрево на Општата земјоделска задруга во Пехчево — за жива стока, кожи и волна.

3. Ѓорески Васил, земјоделски техничар во Општата земјоделска задруга од Пехчево — за овошје и зеленчук.

4. Стефанов Илија, земјоделец во Општа земјоделска задруга од Пехчево — за млеко и млечни производи.

5. Диковски Атанас, во Општата земјоделска задруга с. Умлена — за млеко и млечни производи.

6. Андонов Љупчо, службеник во Општата земјоделска задруга од Пехчево — за алкохолни пијалоци.

7. Точевски Атанас, службеник во Шумското индустриско претпријатие — за огрев, огревно дрво и Кумур.

8. Денковски Благоја, службеник во Шумското индустриско претпријатие „Пехчево“ — за дрвена граѓа.

9. Дезеников Мичо, касап во Опшната земјоделска задруга — за сувомесни производи.

10. Секулов Борисов Јован, железар од Пехчево — за железарски производи.

11. Кракашев Андреја, работник во Фабриката за керамида „Црвена звезда“ — Пехчево — за тули и керамида.

12. Стефаноски Михаил, грнчар во Фабриката за керамида „Црвена звезда“ — за грнчарија.

13. Миовски Панте, колар во УСФ „Комуналец“ од Пехчево, за коларски производи.

14. Ингилизов Димитров Павле, електричар во Комуналната установа во Пехчево — за електрични материјали.

XXIV РАДОВИШ

1. Ефтимов Димитар, од Радовиш — за житарици.

2. Димитар Арсов, од Радовиш — за сточна храна, ориз, маслодајни семиња, лозов посадочен материјал.

3. Борис Турунцев, од Радовиш — за кожи и волна.

4. Димитар Трпчев, од Радовиш — за жива стока.

5. Кукутанов Ф. Коце, од Радовиш — за овошје и зеленчук.

6. Поцев Кирил, од Радовиш — за млеко и млечни производи.

7. Левков Гошо, од Радовиш — за тутун и тутунски производи.

8. Грозданов Илија, од Радовиш — за алкохолни и безалкохолни производи.

9. Лукарот Љупчо, од Радовиш — за земјоделски машини, алати, алатни машини и мотори.

10. Лахтов Љупчо, од Радовиш — за огревно дрво, Кумур и дрвна граѓа.

11. Пандев Гого, од Радовиш — за намештај.

12. Хаџи Василев Васил, од Радовиш — за конзерви, сувомесни производи, масло и млеко.

13. Александар Гоциров, лекар од Радовиш — за шеќер и производи од шеќер.

14. Киро Атанасов, од Радовиш — за железарски и лимарски производи.

15. Кочо Стевчев, од Радовиш — за текстил, предиво, галантерија и козметика.

16. Никола Георгиев, од Радовиш — за кожарски производи, (гон, кожа), кондури и гумени производи.

17. Гозев Кирчо, од Радовиш — за цемент, стакло, вар, тули, керамида и керамички производи.

18. Крстов Јосиф, од Радовиш — за електрични материјали.

19. Карталов Лазо, од Радовиш — за коларски производи.

20. Горги С. Василев, од с. Раклиш — за молерски услуги.

21. Тамакаров Тодор, од Радовиш — за ковачки производи.

XXV РЕСЕН

1. Доревски Митко, шумски инженер во Шумското стопанство Ресен — за јаглен, дрво и производи од дрво.

2. Крстески Петар, директор на Шумското стопанство Ресен — за јаглен, дрво и производи од дрво.

3. Башески Јоне, приватен кондурација — за кожа, гума и производи од кожа и гума.

4. Гештаковски Кимче, кондурација, раководител на Кондурациската работилница во Конфекциското претпријатие „Пелистер“ — Ресен — за кожа и гума и производи од кожа и гума.

5. Дочовски Горги, откупувач за кожи и волна при Земјоделската задруга „Респлод“ — Ресен — за волна и производи од волна.

6. Доновски Кире, продавач — раководител на продавница за текстил при Трговското претпријатие „Преспанско Езеро“ — Ресен — за волна и производи од волна.

7. Преспа Алија, продавач — раководител на железарска работилница при Трговското претпријатие „Преспанско Езеро“ — Ресен — за железарија.

8. Пројковски Кире, продавач во железарската работилница на Трговското претпријатие „Преспанско Езеро“ — Ресен — за железарија.

9. Вељанова Љубица, службеник при Околинската аптека — Ресен — за хемиски производи.

10. Трповски Владо, службеник во Прехрамбениот комбинат „Преспанка“ — Ресен — за хемиски производи.

11. Коровановски Славе, пазарисен инспектор при Народниот одбор на општината — Ресен — за прехранбени артикли.

12. Гошаровски Арсе, санитарен инспектор при Народниот одбор на општината — Ресен — за прехранбени артикли.

13. Думовски Илија, директор на Центарот за оспособување на земјоделски кадри — Ресен — за млечни производи.

14. Лазарески Тодор, млекокар при Земјоделската задруга „Респлод“ — Ресен — за млечни производи.

15. Волкановски Стевче, службеник при Ветеринарната станица — Ресен — за месо и месни производи.

16. Марковски Раско, директор на Ветеринарната станица — Ресен — за месо и месни производи.

17. Димовски Васил, директор на Туристичкото угостителско претпријатие „Отешево“ — Ресен, за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

18. Пазарчиевски Ефтим, службеник во Туристичкото угостителско претпријатие „Отешево“ — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

19. Рунтовски Ристо, инженер агроном при Водната заедница — Ресен — за жито и тесто.

20. Ангелески Живко, земјоделски техничар при Народниот одбор на општината — Ресен — за жито и тесто.

21. Тузароски Јоне, службеник во Претпријатието за откуп и обработка на тутун — Ресен — за тутун.

22. Ставрески Јанко, квалификуван работник во Претпријатието за откуп и обработка на тутун — за тутун.

23. Димоски Стефан, висококвалификуван работник — за електрични материјали.

24. Сулчевски Јане, електричар мајстор во Електричното дистрибутивно претпријатие „Светлост“ — Ресен — за електрични материјали.

25. Вејки Шакири, квалификуван браварски работник при Претпријатието за јавен аутотранспорт „Аутопреспа“ — Ресен — за браварски и лимарски производи.

26. Мицески Кире, приватен висококвалификуван лимарски работник од Ресен — за браварски и лимарски производи.

27. Тодор Шушалков, земјоделски техничар во Земјоделската задруга „Респлод“ — Ресен — за овошје и зеленчук.

28. Печенкоски Гога, директор на Земјоделската задруга „Респлод“ — Ресен — за зеленчук и овошје.

29. Нечовски Трајан, аутомеханичар во Градежното претпријатие „Слога“ — Ресен — за механичарски поправки.

30. Трандафиловски Владе, аутомеханичар во Управата за патишта — Ресен — за механички производи.

31. Доновски Доне, продавач во Трговското претпријатие „Преспанско Езеро“ — Ресен — за колонијални стоки.

32. Ламбевски Мише, продавач во Трговското претпријатие „Преспанско Езеро“ — Ресен — за колонијални стоки.

33. Миљовски Божидар, градежен инженер во Градежното претпријатие „Слога“ — за градежни работи.

34. Бундевски Андреја, градежен инженер при Народниот одбор на општината Ресен — за видарски работи.

35. Нешевски Панде, технички директор во Столарското претпријатие „Прогрес“ — за столарски производи.

36. Ночевски Јован, висококвалификуван работник во Столарското претпријатие „Прогрес“ — за столарски производи.

37. Кочовски Златан, инженер агроном во Водната заедница — Ресен — за лозови садници и лозарство.

38. Јованоски Крсте, земјоделски техничар при Народниот одбор на општината — Ресен — за лозови садници и лозарство.

XXVI СТРУМИЦА

1. Косев Киро, секретар на испоставата на Трговската комора — за житарици.

2. Чутинов Горги, деловен сојуз — Струмица — за житарици.

3. Арсов Славчо, агроном во Селекционата станица — за сточна храна.

4. Методи Карџов, агроном во Селекционата станица — за сточна храна.

5. Алеф Вета Томчо, ветеринар во Градската кланица — за жива стока.

6. Танчев Ванчо, Градска кланица со ладилник — за жива стока.

7. Панчев Атанас, во Трговското претпријатие „Мерино“ — за кожи и волна.

8. Благој Костуранов, агроном во Земјоделското училиште — за кожи и волна.

9. Талев Душко, директор на Претпријатието „Саланцак“.

10. Фиданчев Александар, агроном во Градското претпријатие „Напредок“ — за овошје и зеленчук.

11. Орце Танчев, земјоделски техничар во Градежното претпријатие „Напредок“ — за овошје и зеленчук.

12. Ристо Стоев, од Струмица — за млеко и млечни производи.

13. Русуманов Атанас, Трговско претпријатие „Бистра“ — за млеко и млечни производи.

14. Костов Ичев Славко, агроном во Тутунската станица — за тутун.

15. Чинков Славчо, во Тутуновата станица — за тутун.

16. Ристоманов Христо, агроном во Институтот за памук — за памук.

17. Шарламанов Коста, Откупна станица „Макотекс“ — за ориз.

18. Николов Митко, во Трговско претпријатие „Благоја Давков“ — за ориз.

19. Паликарова Драгица, земјоделски техничар во Откупната станица за маслодајни семиња — за семиња.

20. Попов Боро, агроном во Институтот за памук — за ориз.

21. Адимишев Димитар, Трговско претпријатие „Исхрана“ — за маслодајни семиња.

22. Николов Киро, во Свицаро-бубарската задруга — за лозови расадници.

23. Манов Борис, агроном во Земјоделското училиште — за лозови расадници.

24. Смиљанов Андрико, Претпријатие „Грозд“, за алкохолни пијалоци.

25. Танов Бранко, во складот на Претпријатието „Бисерка“ — за лак и алкохолни пијалоци.

26. Илиев Горги, агроном во Претпријатието „Агротехника“ — за вештачки ѓубриња.

27. Шиљанов Дончо, Трговско претпријатие „Задругар“ — за вештачки ѓубриња.

28. Ванчо Атанасов, земјоделски техничар во Општ деловен сојуз.

29. Баџаков Никола, Трговско претпријатие „Агротехника“ — за земјоделски машини.

30. Вуксановиќ Милисав, агроном во Задружната школа — за земјоделски машини.

31. Стоев Ристо, во Трговското претпријатие „Македонија“ — за огревно дрво и кумур.

32. Ристо Ристоманов, директор во Претпријатието „Сеча“.

33. Вангелов Томо, техничар во Шумското стопанство — за огревно дрво и кумур.

34. Цурев Мито, директор на Столарската работилница — за намештај.

35. Захов Стоил, приватен тишлер — за намештај.

36. Божинковчев Нанчо, Самостоен трговски дуќан „Нова трговија“ — за конзерви.

37. Костуранов Цветко, во Трговското претпријатие „Месар“ — за конзерви.

38. Георги Митев, ветеринарен инспектор во Народниот одбор на општината Струмица.
39. Катица Босиланова, професор во Вишата гимназија „Јане Сандански“ — за масло.
40. Горги Манчев, професор во гимназијата — за масло.
41. Драги Хаџитошев, началник во Одделението за комунални работи на Народниот одбор на општината Струмица.
42. Карагоцев Киро, градежен техничар во Претпријатието „Бел камен“ — за градежен материјал.
43. Божинов Киро во Трговското претпријатие „На-Ма“ — за градежен материјал.
44. Никочев Томо, Трговско претпријатие „Гранат“ — за масло.
45. Танчев Танчо, Трговско претпријатие „Македонија“ — за сувомесни производи.
46. Варгаљков Димитар, ветеринарен техничар — за сувомесни производи.
47. Гогушев Јанко, Инвалидско претпријатие „Борец“ — за безалкохолни пијалоци.
48. Босиљанов Тодор, во Занаетчиското претпријатие „Црвена звезда“ — за безалкохолни пијалоци.
49. Бубев Ристо, Занаетчиско претпријатие „Струмешница“ — за тестени производи.
50. Стојанов Мито, директор на Претпријатието „Струмешница“ — за тестени производи.
51. Шекеџиев Коста, Занаетчиско претпријатие „Црвена звезда“ — за шеќер и производи од шеќер.
52. Калеников Сократ, во Занаетчиското претпријатие „Црвена звезда“ — за шеќер и производи од шеќер.
53. Кочурков Ристо, во Занаетчиското претпријатие „Прогрес“ — за алати и машини.
54. Поп Тодоров Мито, Занаетчиско претпријатие „Прогрес“ — за алати и машини.
55. Херцегоњи Франьо, Претпријатие „Ауто-транспорт“ — за мотори.
56. Тртјаков Никола, Занаетчиско претпријатие „Прогрес“ — за мотори.
57. Пачов Борис, приватен железар — за железарски производи.
58. Јанев Михаил, Занаетчиско претпријатие „Прогрес“ — за железарски производи.
59. Гарваналиев Кочо, приватен лимар — за лимарски производи.
60. Кировски Никола, приватен лимар — за лимарски производи.
61. Мучев Атанас, учител во гимназијата — за бои и лакови.
62. Човев Славчо, Градска кланица со ладилник — за бои и лакови.
63. Стоилов Душко, Трговско претпријатие „На-Ма“ — за козметика.
64. Филчевски Живко, тутунов склад — за тутунови производи.
65. Манчев Горги, професор во гимназијата — за козметика.
66. Масев Ташо, Трговско претпријатие „Искра“ — за тутунови производи.
67. Ристо Хаџи Мишев, хемичар во Рудникот за фелшпад „Огражден“ — за алкалоиди.
68. Бинчев Боро, агроном во Фито заштитната станица — за алкалоиди.
69. Танчев Митко, Трговско претпријатие „На-Ма“ — за текстил.
70. Голубов Ристо, раководител на продавницата „Лукс“ — за текстил.
71. Кочо Чахчев, од Струмица — за текстил.
72. Галев Кочо, Трговски дуќан — „Слобода“ — за предиво.
73. Витлаков Надко, Трговски дуќан „Добра услуга“ — за предиво.
74. Манолев Манол, во Шивачката задруга „Герас Цунев“ — за конфекција.
75. Спиров Киро, приватен шивач — за конфекција.
76. Богоев Љупчо, Самостоен трговски дуќан „Љиљана“ — за галантерија.
77. Чачев Коста, наставник во Задружната школа — за галантерија.
78. Кирљачев Атанас, Трговско претпријатие „На-Ма“ — за кожни производи.
79. Ичев Ристо, Занаетчиско претпријатие „Слога“ — за кожни производи.
80. Динков Ристо, продавница на Борово — за гумени производи.
81. Станков Јордан, самостоен Трговски дуќан „Полет“ — за гумени производи.
82. Благој Пиперевски, раководител на Продавницата „Пролетер“.
83. Самаракос Васил, занаетчиско претпријатие при Деловниот сојуз — за кондури.
84. Џорлев Петар, приватен кондурација — за кондури.
85. Раденко Шишевски, градежен инспектор во Народниот одбор на општината — Струмица.
86. Дугазански Ванчо, градежен техничар во Општинскиот одбор — за цемент.
87. Малинов Никола, Претпријатие „Пелагонија“ — за цемент.
88. Стојков Илија, Трговско претпријатие „Гранат“ — за стакло.
89. Панов Мито, занаетчиско претпријатие на Деловниот сојуз — за стакло.
90. Бојчев Ефтим, рудник за фелшпат — за вар.
91. Арабаџиев Васил, народен одбор на општината — за вар.
92. Ѓорѓе Стојков, службеник во Претпријатието „Гранат“.
93. Младенов Ристо, Претпријатие „Еленица“ — за тули и керамида.
94. Стојанов Ристо, Претпријатие „Еленица“ — за тули и керамида.
95. Цветков Ѓорѓи, приватен грнчар — за грнчарија и порцулан.
96. Ристоманов Димитар, Електрична централа — за електричен материјал.
97. Урдов Тодор, Установа за градско зеленило — за грнчарија и порцелан.
98. Кировски Киро, Претпријатие „Електрон“ — за електричен материјал.
99. Ѓорѓи Иванов, работник во Печатницата „Благој Мучето“ — за печатени производи.
100. Фиљафов Васил, Градска печатница — за печатени производи.

101. Апостолов Јанко, Трговско претпријатие „На Ма“ — за печатени производи.

102. Чиков Киро, Коларска задруга „Готен“ — за коларски производи.

103. Френков Ташо, приватен колар — за коларски производи.

104. Нешев Ѓорѓи, приватен молер — за молерски услуги.

105. Монеv Аралампи, приватен молер — за молерски услуги.

XXVII СКОПЈЕ

1. Зотиќ Трајко, „Електро-Скопје“ — за електрични производи.

2. Инж. Лепчевски Драган, Конзумна млекара — за млечни производи.

3. Органдиев инж. Ангеле, Метален завод „Тито“ — за метални производи и конструкции.

4. Божинов инж. Круме, Околиски народен одбор, за електро погонски постројки и мрежи.

5. Перовски Стевче, Околиски народен одбор — за погонски инсталации и монтажа.

6. Ристоски Љубомир, Метален завод „Тито“ — за метални производи.

7. Ачков Методија, Метален завод „Тито“ — за метални производи, како и калкулации.

8. Неловски инж. Спасе, Фабрика за стакло — за производи од стакло.

9. Златановиќ инж. Јован, Економски факултет — за производи од неметали.

10. Кардољев инж. Петар, Технички факултет — за производи од машинска струка.

11. Субановиќ инж. Братислав, Хидро електро-проект — за проектирање хидро објекти.

12. Грчев инж. Димитар, „Хидро електропроект“ — за проектирање електромашински дел за хидро-објекти.

13. Грдановиќ инж. Слободан, Околиски народен одбор — за градежни објекти.

14. Ивановски Александар, фотограф, ул. „Мирче Ацев“ бр. 54 — за фотографски и оптички апарати, инструменти и прибор.

15. Донески инж. Ѓорѓи, „Центрохемија“ — за сапун и козметички производи.

16. Георгиевски инж. Ристо, „Лафома“ — за цемент и производи од филмска индустрија.

17. Димитровски инж. Киро, „Радијатор“ — за котлово и паровод.

18. Цаневски Младен, Тутунов комбинат — за тутун и тутунови производи.

19. Тренчев Киро, Индустриска кланица — за месо и месни производи.

20. Поповиќ инж. Жарко, Пивара — за пиво.

21. Попов Трајче, Фабрика „Кузман Јосифовски — Питу“ — производи од текстил.

22. Штимац инж. Душан, Фабрика „Карпош“ — Горче Петров — за бетонски елементи.

23. Косевски инж. Владимир, Околиски народен одбор — за градежништво и градежни материјали.

24. Блажев Александар, ул. „Пајак“ бр. 8 — за стакло и брусачка струка.

25. Гратчанец Киро, фирмописец, ул. „437“ бр. 6 — за фирмописачка струка.

26. Китанов Илија, мебелостолар, ул. „493“ бр. 10 — за дрвна индустрија и намештај.

27. Тасевски Љупчо, мебелостолар — Претпријатие „Јавор“ — за дрвна индустрија и намештај.

28. Иванов Спиро, колар, ул. „105“ бр. 43 — за коларо-ковачка струка.

29. Соколовски Славко, ковач Југомонтажа „Б. Давков“ — за ковачка струка.

30. Варадинов Иван, столар, ул. 222“ бр. 27 — за градежна столарија.

31. Јованов Димче, Задруга „Просперитет“ — за градежна столарија.

32. Ристик Милош, ул. „116“ бр. 44 — за бочварски занает.

33. Костов Ѓорѓи, ул. „294“ бр. 57 — за бочварски занает.

34. Стојаноски Владо, кондурациски дуќан „Работник“ — за чевли.

35. Тодоров Драган, кондурациска задруга „Напредок“ — за чевли.

36. Димитровски Киро, претпријатие „Колектив“ — за кожа, седларска и ременарска стока, прибор и кожна галантерија.

37. Тодороски Раде, Претпријатие „Спорт“ — за кожа, седларска и ременарска стока, прибор и кожна галантерија.

38. Узеир Узеири, Фабрика за кожи „Гоце Делчев“ — за кожи, седларска и ременарска стока.

39. Димитровски инж. Стоил, Завод за стопанско планирање на НРМ — за тутун и тутунови производи.

40. Килиманов Иван, Фабрика за конзерви „Вардар“ — за животни намирници.

41. Георгиев Стеван, Фабрика за конзерви „Вардар“ — за животни намирници.

42. Икономов Александар, Околиска занаетчиска комунална комора — за деликатесни производи и производи од шеќер.

43. Стојановски Ацо, Претпријатие „Вкус“ — за леб и бело печиво.

44. Ковачевски Илија, Транспортно претпријатие „Вардар“ — за автомеханичарски производи.

45. Георгиев Борис, Автотурист — за автомеханичарски поправки.

46. Перчинков Јосиф, часовничар, ул. „Гоце Делчев“ бр. 27 — за часовничарски занает.

47. Инж. Димитриев Стоил, Завод за стопанско планирање на НРМ — за тутун и тутунови производи.

48. Инж. Камчев Ристо, Тутунов комбинат — за тутун и тутунови производи.

49. Црвенковски Живко, „Стокопромет“ — за добиток и добиточна храна, месо и производи од месо.

50. Инж. Перо Бакалов, Земјоделско-шумарска комора на НРМ — за добиточна храна.

51. Грижовски Ѓуша, директор на „Житофонд“ — за житарици и исти преработки.

52. Бајрами Супхи, во „Житофонд“ — за житарици и млински преработки.

53. Михајлов Ѓоко, Житна заедница — Скопје — за житарици и млински преработки.

54. Инж. Бабанов Лазар, Земјоделски испитателен институт — за житарици и млински преработки.

55. Анчев инж. Тихомир — доцент на Земјоделско-шумарскиот факултет — за житарици и млински преработки.

56. Инж. Гиров Јордан, „Семевардар“ — за семенска стока.

57. Инж. Глигоров Спасе, Земјоделски испитателен институт — за семенска стока.

58. Килиманов Иван, Фабрика за конзерви „Вардар“ — за животни намирници.

59. Георгиев Стеван, Фабрика за конзерви „Вардар“ — за животни намирници.

60. Дабески Андон, Претпријатие „Иднина“ — за животни намирници.

61. Инж. Матов Крум, во Заводот за овоштарство — за свсџје, зеленчук и нивни преработки.

62. Инж. Паркачева Наталија, Земјоделски шумарски факултет — за млеко и млечни производи.

63. Инж. Новески Радован, Народен одбор на Скопска околија — за млеко и млечни производи.

64. Инж. Петровски Никола, на служба во Заводот за рибарство — за риба.

65. Инж. Сидоски Миле, на служба во Заводот за рибарство — за риба.

66. Дугановски Армодија, директор на „Алкопром“ — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

67. Николоски Иван, главен магационер — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

68. Боро Мисајловски, Завод за лозарство на НРМ — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

69. Инж. Петровски Жарко, во Заводот за лозарство на НРМ — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

70. Стаменски Бранко, на служба во Претпријатието „Макотекс“ — за сурова кожа, волна и крзно.

71. Инж. Георгиевски Јордан, Земјоделско-шумарски факултет — за индустриски растенија.

72. Инж. Гозева Нада, Секретаријат за земјоделство на НРМ — за индустриски растенија.

73. Инж. Георгиевски Јордан, Земјоделско-шумарски факултет — за лековити растенија.

74. Велков Илија, директор на Претпријатието „Билка“ — за лековити растенија.

75. Костадинов Манчо, на служба во Претпријатието „Билка“ — за лековити растенија.

76. Бошковски Драган, на служба во Претпријатието „Билка“ — за лековити растенија.

77. Кртев Горги, на служба во Секретаријатот за финансии на НРМ — за финансиски работи, сметководство и книговодство.

78. Инж. Пемовски Димче, на служба во Заводот за лозарство на НРМ — за лозарство.

79. Делков Илија, на служба во Заводот за лозарство на НРМ — за лозарство.

80. Михајловски Гоко, во Житна заедница — Скопје — за зрена храна.

81. Инж. Страхил Дурјански, шумарски инженер при Народниот одбор на Скопска околија — за огревно дрво и јаглен.

82. Димко Шалтански, директор на Шумското стопанство — за јаглен и преработка од јаглен.

83. Инж. Страшимир Лазаров, шумски инспектор при Народниот одбор на Скопска околија.

84. Инж. Спасе Попов, управник на Факултетско стопанство „Трубарево“ — за градинарски производи, зеленчук и нивна преработка.

85. Инж. Владимир Тројачанец, службеник на Народниот одбор на Скопска околија — за овошје и нивни преработки.

86. Инж. Киро Венински, директор на Земјоделското стопанство „Тафталице“ — за зарзават и негови преработки.

87. Инж. Светозар Митровиќ, инж. агроном при Околиско-земјоделската станица — за зеленчук и нивни преработки.

88. Инж. Милован Велковиќ, референт по земјоделение при Народниот одбор на општината „Кисела Вода“ — за зарзават и негови преработки.

89. Инж. Војо Кртевски, агроном при Околиската земјоделска станица за зарзават и нивни преработки.

90. Инж. Перо Христовски, службеник при Управата за градско и вонградско зеленило — Скопје — за цвеќе.

91. Инж. Раде Новески, Народен одбор на Скопска околија — за сточна храна.

XXVIII СТРУГА

1. Наумовски Крсте, директор на ДК „Караорман“ — за јаглен, градежен материјал, дрво и производи од дрво.

2. Крсте Кочовски, продавач — Фабрика за чевли „Пролетер“ — за гума, кожи и производи од кожа и гума.

3. Ламбуш Шута, директор на Фабриката „Стружанка“ — за волна и производи од волна.

4. Профи Горгон, продавач — во „Снабдител“ — Струга — за железарија.

5. Стефе Пулејков, продавач во Трговското претпријатие „На-Ма“ — за хемиски производи.

6. Д-р Горги Несторов, лекар управник на ДНЗ — Струга — за прехранбени артикли.

7. Докоски Никола, комерцијалист во Трговското претпријатие „На-Ма“ — за некој млечни производи.

8. Славе Биљан, продавач, Трговско претпријатие „Храна“ — за месо и производи од месо.

9. Гани Бакал, приватен продавач — за сода вода, алкохолни и безалкохолни пијалоци.

10. Вангел Стојаноски, службеник во Комуналната банка Струга — за жито и тесто.

11. Виктор Поповски, службеник при маслодајната Т. Велес — за семе.

12. Ристо Поповски, директор монопол — за тутун.

13. Миле Бендо, службеник во Електродистрибутивното претпријатие „Светлост“ — за електрични материјали.

20. Ило Јанко, работник во Водовод и канализација — за браварски и лимарски производи.

21. Ристо Голабовски, земјоделски техничар во Земјоделското стопанство „Црни Дрим“ — за овошје и зеленчук.

22. Акуф Бари, аутомеханичар во Дирекцијата „Струшко поле“ — за аутомеханички поправки.

23. Славко Топалоски, службеник „Снабдител“ — за колонијални стоки.

24. Методи Голабовски, столар — Дрвни комбинат „Караорман“ — за столарски производи.

25. Инж. Митко Поповски, директор на Техничкото училиште — за сидарски работи.

26. Методи Целоски, земјоделски техничар во Земјоделското стопанство „Црни Дрим“ — за лозови садици.

27. Инж. Димче Белески, директор на Земјоделското стопанство „Црни Дрим“ — Струга — за лозарство.

XXIX СВЕТИ НИКОЛЕ

1. Јанко Јашчул, млинар — за млинарски производи и житарици.

2. Страхилов Павле, ветеринарен лекар — за живина.

3. Мемедалиев Мирче, „Снабдител“ — за жива стока.

4. Вијенсти Аксентиев, Деловен сојуз — за кожи и волна.

5. Костадинов Ванчо, управник на овошниот расадник — за овошје и зеленчук.

6. Јованов Лазо, земјоделски техничар — за млеко и производи од млеко.

7. Спасов Новчо, управник на Општата земјоделска задруга.

8. Ванчо Коцев, директор на Угостителското претпријатие — за алкохолни производи.

9. Петров Димче, техничар во Деловниот сојуз — за вештачки губриња.

10. Ванчо Андов, машински техничар — за земјоделски машини и алати.

11. Панев Тоде, директор на Претпријатието „Пелистер“ — за огревно дрво и дрвена граѓа.

12. Мицков Тодор, тишлер — за намештај.

13. Пехливано Доне, директор на Претпријатието „Снабдител“ — за сувомесни производи.

14. Андонов Добре, директор на млинот — за тестени производи.

15. Стаменков Донев Ване, квалификуван пекарски работник — за тестени производи.

16. Тасев Трајче, управник на Трговското претпријатие „Иднина“ — за текстил, галантерија и конфекција.

17. Гердов Благој, електротехничар — за електрични материјали и услуги.

18. Елисеев Стево, градежен техничар — за цемент, стакло, тули и керамида.

19. Горчев Иван, колар — за коларски работи.

20. Коцев Здравко, магационер во „Пелистер“ — за бои и лакови, хемикалии и прибор.

21. Варбаровски Стојанче, механичка работилница — за железарска и метална стока.

22. Вукадинов Владо, технички механичар — за моторни возила, резервни делови и прибор.

23. Боризов Наце, коносала — за трактори и сообраќај.

24. Лугунски Цане, бочвар — за бочварски производи.

25. Марков Санде, столар — за столарски производи.

26. Георгиевски Коле, службеник во „Светлост“ — за хартија.

27. Спасов Боце, референт по земјоделство службеник во Народниот одбор на општината Св. Николе — за семиња.

28. Панев Панче, директор на „Прогрес“ — за колонијални стоки.

29. Сандев Гене, тишлер — за лимарски услуги.

30. Милев Трајче, градежен инспектор, Народен одбор на општина Св. Николе — за градежни и ѕидарски услуги.

31. Андонов Киро, шеќерџија — за производи од шеќер.

32. Ѓурѓа Ганева, — за финансиско сметководство и книговодство.

33. Коле Ѓорчев — за финансиско сметководство и книговодство.

XXX ТЕТОВО

1. Николовски Александар — за огревно дрво и јаглен.

2. Јосифоски Кирко — за огревно дрво и јаглен.

3. Нонески Саво — за железарска метална стока, велосипеди, шивачки машини и др.

4. Богоески Киро — за железарска метална стока, велосипеди, шивачки машини и друго.

5. Амети Ваит — за моторни возила, резервни делови и прибор.

6. Гавроски Томче — за транспортен сообраќај

7. Марушка Иван — за моторни возила, резервни делови и прибор.

8. Марушка Иван — за транспортен сообраќај.

9. Цицков Александар, земјоделски инспектор при Народниот одбор при општината Тетово — вештак за земјоделски машини, алати и вештачки губриња.

10. Симонов Драган — за земјоделски машини, алати и вештачки губриња.

11. Саво Стојковиќ, раководител на Пчеларската задруга во Тетово — вештак за пчеларски материјал и прибор.

12. Димитриевиќ Панче — за пчеларски материјал и прибор.

13. Јованоски Никола — за спортски прибор.

14. Иљоски Младен — за спортски прибор.

15. Јосифоски Кирко — за бои, лакови, хемикалии и прибор.

16. Амети Ваит — за бои, лакови, хемикалии и прибор.

17. Костоски Глишо — за дрво и дрвени производи.

18. Филипоски Никола — за дрво и дрвени производи.

19. Лефтероски Киро — за шумарство и шумарски производи.

20. Антески Миле — за шумарство и шумарски производи.

21. Ангелоски Миле — за намештај.

22. Врошески Благој — за намештај.

23. Николоски Александар — за дрво и извоз.
24. Јосифоски Кирко — за дрво и извоз.
25. Сиљановски Крсто — за паркет.
26. Павлоски Крсто — за паркет.
27. Исаевски Гоце — бочварска струка.
28. Јанковски Борис — бочварска струка.
29. Николоски Никола — коларска струка.
30. Стефаноски Тодор — коларска струка.
31. Јевтоски Чедо — столарска струка.
32. Јованоски Стојан — столарска струка.
33. Лефтероски Киро — експлоатација на шуми.
34. Антески Миле — експлоатација на шуми.
35. Апостолски Војче — за хартија.
36. Софрониевски Славе — за хартија.
37. Спироски Јоцо — за текстил, кратка стока и конфекција.
38. Јованоски Никола — за текстил, кратка стока и конфекција.
39. Томоски Киро — за тутун и тутунови преработки.
40. Тодоровиќ Војо — за тутун и тутунови преработки.
41. Димитриевиќ Ацо — за житарици, млински и тестени производи.
42. Сазцов Борис — за житарици, млински и тестени производи.
43. Јосифи Миџет — за овошје, зеленчук и преработки.
44. Божиноски Јошко — за овошје, зеленчук и преработки.
45. Стефаноски Живко — за стока, маст, месо и преработки.
46. Кузманоски Симо — за стоки, маст, месо и преработки.
47. Меноски Форџе — за млеко и млечни производи.
48. Костадиноски Младен — за млеко и млечни производи.
49. Петроски Симо — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.
50. Стојански Стојан — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.
51. Блажески Борис — за риба.
52. Костоски Глиша, приватен занаетчија столар — за намештај.
53. Божиноски Младен — за прехранбени артикли.
54. Мисајлоски Аспарух — за колонијална стока.
55. Меноски Форџе — за колонијална стока.
56. Мисајлоски Аспарух — за мешана стока.
57. Бошкоски Младен — за мешана стока.
58. Иса Даут — за аутомеханичарски поправки.
59. Марушка Иван — за аутомеханичарски поправки.
60. Серафимовски Киро — за занаетчиско лимарски услуги.
61. Митрески Круме — за занаетчиско лимарски услуги.
62. Павлоски Крсто — за градежни услуги.
63. Сиљановски Крсто, висококвалификуван работник, палир во Одделението за комунални работи при општината Тетово — вештак за градежни услуги.
64. Серафимовски Симо — за електричарски услуги.
65. Јованоски Трипун — за електричарски услуги.
66. Стефаноски Тодор — за ковачки и коларски занает.
67. Јевтимоски Гаврил — за ковачки и коларски занает.
68. Емвруло Муадин — за посластичарски занает.
69. Зекири Несет, слаткар — вештак за посластичарски занает.
70. Блажески Симо — за сидарски занает.
71. Сиљановски Крсто — за сидарски занает.
72. Филиповски Коле — за столарски занает.
73. Урошески Благоја — за столарски занает.
74. Мисајлоски Аспарух — за галантерија, базарска стока и играчки.
75. Бошкоски Младен — за галантерија, базарски стоки и играчки.
76. Горчески Борис — за крзнарска стока.
77. Василески Гаврил — за крзнарска стока.
78. Крстески Кирко — за каделни и јутени производи.
79. Апостолски Глигор — за каделни и јутени производи.
80. Касам Али — за кожа и ременарска стока.
81. Абуш Иса — за кожа, седларска и ременарска стока и кожна галантерија.
82. Герасимовски Стојан — за сурова кожа, волна, крзно, живина и отпадоци од влакна.
83. Мишкоски Димко — за сурова кожа, волна, крзно, живина и отпадоци од влакна.
84. Гашоски Александар — за живина.
85. Крстески Томе — за живина.
86. Пандилоски Веселин — за отпадоци.
87. Петроски Симо — за угостителство.
88. Јованоски Димо — за угостителство.
89. Доноски Благоја — за електроинсталатерска струка.
90. Серафимоски Симо — за електроинсталатерска струка.
91. Дакоски Благоја — за радиомеханичарска струка.
92. Серафимоски Симо — за радиомеханичарска струка.
93. Дакоски Благоја — за радиоапарати и прибор.
94. Серафимоски Симо — за радиоапарати и прибор.
95. Николоски Аце — за градежништво и материјали.
96. Стефаноски Ристо (Черенко) — за градежништво и градежни материјали.
97. Дембовски Душко, инж. директор на Градежното претпријатие „Љуботен“ — вештак за бетон.

98. Стефаноски Војо, инж. шеф на одсек за комунални работи на општина Тетово — вештак за бетон.

99. Јовански Андро — за графичка индустрија.

100. Апостолски Милан — за графичка индустрија.

101. Ѓорѓески Бранко — за лозарство.

102. Покорни Бранко — за лозарство.

103. Димитриевски Ацо — за зрена храна.

104. Атанасоски Тодер — за зрени храни.

105. Јендровски Владо — за финансии, сметководство и книговодство.

106. Гогоски Трпе — за финансии, сметководство и книговодство.

107. Атанасоски Трпе — за фарбарска струка.

108. Илиевски Јосиф — за фарбарска струка.

XXXI ТИТОВ ВЕЛЕС

1. Алексос Илија, директор на Трговското претпријатие „Даб“ — за огревно дрво и јаглен.

2. Андреев Ацо, машински техничар во Фабриката за метален намештај „Браќа Кошулчеви“ — за железарија и метална стока, велосипеди, шивачки машини и прибор.

3. Георгиев Дарчо, директор на Трговското претпријатие „Железар“ — за материјали, возила, резервни делови и прибор.

4. Хаџи Тонев Ордан, директор на Претпријатието за аутотранспорт и шпедиција — за транспорт и сообраќај.

5. Инж. Курчиев Љубе, електроинженер во Околинскиот народен одбор — за електро и радиоиндустрија.

6. Игнов Ангел, директор на занаетчиското претпријатие „Радиоцентар“ — за радиоапарати и прибор.

7. Инж. Минов Мино, инж. во Фабриката за масло — Велес — за индустрија на масло.

8. Петровски Благоја, градежен инспектор на Народниот одбор на општината — Титов Велес — за градежен материјал.

9. Зафиров Борис — приватен молер — за фарбарска струка.

10. Шурков Благој, референт по комунални работи и овластен градежен инспектор при Околинскиот народен одбор — Титов Велес — за предмети од бетон и вештачки камен.

11. Трајков Трајко, палир во Градежното претпријатие „Бетон“ — за ѕидарство.

12. Инж. Панов Коста, инженер во Фабриката за порцелан „Борис Кидрич“ — за керамички производи.

13. Фојницалиев Трајан, приватен столар — за намештај.

14. Иванов Коце, приватен бочвар — за бочварски производи.

15. Клиничаров Ѓорѓи, приватен колар — за коларски производи.

16. Несторов Славејко, приватен столар — за столарски производи.

17. Инж. Панов Коста, инж. во Фабриката за порцелан „Борис Кидрич“ — за стакло, порцелан и керамичка стока.

18. Крепиев Боро, комерцијалист во Трговското претпријатие „На-Ма“ — за текстил, кратка и плетена стока и конфекција.

19. Јовев Димче, магационер во Трговското претпријатие „Сутјеска“ — за галантерија и базарска стока и играчки.

20. Зарезанков Ѓорѓи, директор на Курчиско крзнарската работилница „Димко Митрев“ — за крзнарска стока.

21. Бабунски Панче, раководител на Сарачката задруга „Благоја Леов“ — за јажарска стока, каделски и јутени производи.

22. Бабунски Панче, раководител на Сарачката задруга „Благој Леов“ — за кожа, седларска, ременарска стока, прибор и кожна галантерија.

23. Стојков Јовче, директор на Претпријатието за обработка на тутун — за тутун и тутунови преботки.

24. Тодоров Киро, управител на Ветеринарната станица — за стока и сточна храна.

25. Тоодоров Киро, управител на Ветеринарната станица — за месо и месни производи.

26. Белев Борис, директор на Претпријатието „Жито Македонија“ — за житарици, млински преботки и зрени храни.

27. Шурков Тодор, службеник во Околинскиот народен одбор — за семенска стока и лозарство.

28. Тодоров Киро, управител на Ветеринарна станица — за риба.

29. Паунов Ѓорѓи, комерцијалист на Деловниот сојуз — за емиш и зарзават.

30. Бабунски Алексос, продавач во Трговското претпријатие „Шар“ — за млеко и млечни производи.

31. Ѓоргов Миле, запослен во Претпријатието „Винар“ — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

32. Тлачинац Рајко, санитарен инспектор во Народниот одбор на општината — за прехранбени артикли.

33. Жабева Петре, книговодител во Деловниот сојуз „Биљана“ — за колонијална стока.

34. Вангелов Методи, запослен во Трговското претпријатие на големо „Анговардар“ — за мешовита стока.

35. Хаџи Тонев Ордан — директор на Претпријатието за Аутотранспорт и шпедиција — за аутомеханичарски поправки.

36. Илиев Борис, приватен лимар — за лимарски занаетчиски услуги.

37. Бојаџиев Атанас, директор на Угостителското претпријатие „Вишна“ — за посластичарски занает.

38. Настовски Александар, земјоделски техничар во Птицеводното претпријатие „Долно Оризари“ — за живина.

39. Ѓоргов Лазо, запослен во Трговското претпријатие на големо „Анговардар“ — за мешовита индустриска стока.

40. Курчиев Панче, раководител на откупната станица во Титов Велес на претпријатието „Сировина“ од Белград — за отпадоци.

41. Џипунов Јосиф, директор на Угостителското претпријатие „Атина“ — за угостителство.

42. Купев Илија, запослен во Земјоделската за друга „Единство“ — за сурова кожа, волна, крзно, животински отпадоци и влакна.

43. Грбев Киро, службеник во Околинскиот народен одбор — за градски услуги.

44. Панов Трајче, директор на Претпријатието „Динамо“ — за електрични услуги.

45. Сираков Панче, службеник во Околинскиот народен одбор — за финансии, сметководство и книговодство.

XXXII ШТИП

1. Ефтим Попов, агроном во Земјоделско-сточарскиот комбинат „Црвена звезда“ — с. Три Чешми — за житарици.

2. Соколоски Тодор, земјоделски техничар, службеник во Народниот одбор на општината — Штип — за жатарици.

3. Серафим Атанасов, директор на специјализираната задруга „Слога“ — за сточна храна.

4. Чучков Петар, раководител на Трговскиот дуќан „Овче Поле“ — за сточна храна.

5. Василев Васил, раководител на Месарскиот дуќан „Месо-Риба“ — за жива стока.

6. Стефанов Иван, раководител на Месарскиот дуќан „Месар“ — за жива стока.

7. Гонов Ладе, работник во задругата „Единство“ — во Штип — за кожа и волна.

8. Каев Стојан, раководител на Трговскиот дуќан за кожи „Кождар“ — за кожа и волна.

9. Ушинов Ванчо, земјоделски техничар од Штип — за овошје и зеленчук.

10. Калески Митко, директор на Претпријатието „Калинка“ — за овошје и зеленчук.

11. Арсов Добре, раководител на Млекарскиот дуќан „Здравје“ — за млеко и млечни производи.

12. Корнети Диаманди, инж. агроном во реонската опитна станица во Кочани — за житарици, сточна храна, овошје, зеленчук, млеко и млечни производи, памук, тутун, ориз, маслодајни семиња, лозов посадочен материјал, вештачки ѓубриња и алкохолни пијалоци.

13. Попов Војо, директор на Претпријатието за производи на тутун — за тутун.

14. Стефанов Киро, технички раководител на Претпријатието за обработка на тутун — за тутун.

15. Шпигов Александар, технички раководител во Памучната индустрија „Македонка“ — за памук.

16. Коцев Владо, раководител на „Макотекс“ — за памук.

17. Иванов Добре, управник на Земјоделската задруга „Стојан Калеов“ во с. Крупиште — за ориз.

18. Атанасов Серафим, директор на Специјализираната задруга „Слога“ — за ориз.

19. Миташов Мијалчо, раководител на Маслодајната испостава — за маслодајни семиња.

20. Мемедов Мека, агроном во Општиот деловен сојуз — за маслодајни семиња.

21. Ушински Ванчо, директор на Земјоделското училиште — за лозов посадочен материјал.

22. Судиклиски Тодор, директор на Реонската опитна станица — за лозов посадочен материјал.

23. Алибеков Алија, директор на Лозарското претпријатие „Грозд“ — за алкохолни пијалоци.

24. Чепреганова Љерка, агроном во Лозаро-винарското претпријатие „Грозд“ — за алкохолни пијалоци.

25. Бочваров Благоја, управник на Станицата за заштита на растенија — за заштита на растенијата.

26. Попов Љупчо, раководител на Земјоделското претпријатие — за вештачки ѓубриња.

27. Вангелов Атанас, шумарски инженер во Шумското инд. претпријатие „Борис Кидрич“ во Кочани, живее во Кочани — за огревно дрво, кумур и намештај.

28. Иванов Ванчо, шеф на механичка работилница во Фабриката „Македонка“ — за земјоделски машини.

29. Митко Фурков, работник во Деловниот сојуз за механизација во Штип — за земјоделски машини.

30. Иванов Иван, градежен техничар во Градежното претпријатие „Напредок“ — Кочани — за вар, тули, керамики, керамични производи и електрични материјали.

31. Пешков Страшко, службеник во Трговското претпријатие Чатал — за огревно дрво и кумур.

32. Василев Трајко, директор на столарското претпријатие „Мебел“ — за дрво и граѓа.

33. Христов Драган, директор на Градежното претпријатие „Паруца“ — за дрво и граѓа.

34. Ванчо Јорданов, раководител на продавницата за намештај на Претпријатието „Мебел“ — за намештај.

35. Чачаров Петар, мајстор во Претпријатието „Мебел“ — за намештај.

36. Тодоров Коле, ветеринарни техничар — за конзерви.

37. Јорданов Методи, раководител на Трговскиот дуќан „Лисец“ — за конзерви.

38. Калески Митко, директор на Претпријатието „Калинка“ — за масло.

39. Рибароски Тодор, службеник во Претпријатието „Исхрана“ — за масло.

40. Шалев Петар, раководител на Ресторанот „Предара“ — за сувомесни производи.

41. Горгов Тодор, директор на Угостителското претпријатие „Нов Белград“ — за сувомесни производи.

42. Магинаров Тодор, раководител на Содарата „Европа“ — за безалкохолни пијалоци.

43. Попов Киро, секретар на Земјоделската комора во Штип — за безалкохолни пијалоци.

44. Вигларов Мишо, директор на Слаткарското претпријатие „Јагода“ — за слаткарски производи.

45. Сечков Никола, раководител на Трговскиот дуќан „Прехрана“ — за тестени производи.

46. Захарије Васил, продавач во Книжарата „Метал“ — за шеќер и производи од шеќер.

47. Рубиша Моис, работник во Претпријатието за земјоделски машини „Метална“ — за алатни машини.

48. Балабанов Стојан, службеник во Земјоделската аптека — за мотори.

49. Митко Јанев, механичар во Претпријатието „Напредок“ — за мотори.

50. Срцев Добре, раководител на Железарскиот дуќан „Метал“ — за железарски производи.

51. Панев Стојмир, раководител на Железарскиот дуќан „Караорман“ — за железарски производи.

52. Манчов Илија, раководител на Механичарската работилница „Прогрес“ — за лимарски производи.

53. Стојчев Петар, лимар — за лимарски производи.

54. Кусакатов Јордан, службеник при општината — за козметика.

55. Соколов Ратко, директор на Молерското претпријатие „Укус“ — за бои и лакови.

56. Водјаник Тодор, работник во Молерското претпријатие „Укус“ — за бои и лакови.

57. Скерлев Димче, раководител на аптеката — за козметика.

58. Брашнаров Митко, раководител на Испоставата — за тутун.

59. Сандаков Димитар, заменик технички раководител на ткалната „Македонка“ — за текстил.

60. Гајдарски Драги, заменик технички раководител на Предилницата „Македонка“ — за предиво.

61. Јорданов Павле, раководител на Шивачката работилница „В. Доганџиски“ — за конфекција.

62. Гакев Ванчо, раководител на продавницата „Спорт“ — за галантерија.

63. Витларов Ксле, службеник во Трговското претпријатие „Универзал“ — за кожарски производи.

64. Коле Илиев, службеник при Комуналната банка во Штип — за кожарски производи.

65. Самарџиска Цвета, раководител на продавницата „Комбинат“ — за гумени производи.

66. Георгиев Ладе, раководител на работилницата за кондури „Колектив“ — за кондури.

67. Шеќеринов Донче, кондурација во Штип — за кондури.

68. Петров Петар, градежен техничар во Градежното претпријатие за високоградба „Паруца“ во Штип — за вар.

69. Златковски Александар, градежен техничар во Градежното претпријатие „Бетон“ V градилиште во Штип — за градежништво.

70. Ивансв Јордан, директор на Претпријатието „Пролетер“ — за тули и керамици.

71. Петроз Драги, градежен техничар во Градежното претпријатие „Бетон“ V градилиште во Штип — за тули и керамици.

72. Трендафилов Димитар, електротехничар за електрични материјали.

73. Голев Симеон, раководител на Претпријатието „Електројуг“ — за електрични материјали.

74. Смилков Васил, работник при Електричното дистрибутивно претпријатие — за електрични материјали.

75. Гошев Ванчо, технички раководител на Печатницата „Илинден“ — за печатарски услуги.

76. Георгиев Ванчо, раководител на кланицата — за коларски производи.

77. Бунгуров Трајче, работник во Коларскиот погон „Прогрес“ — за коларски производи.

78. Соколов Ратко, директор на Молерското претпријатие „Укус“ — за молерски услуги.

79. Кулков Ангел, градежен техничар, службеник при Народниот одбор на општината Штип — за цемент.

80. Ушински Симеон, столарски работник во Столарското претпријатие „Мебел“ — за намештај.

81. Ушинов Симеон, работник во Столарското претпријатие „Мебел“ — за стакло.

Су бр. 297/61

25 мај 1961 година

Скопје

Претседател
на Вишиот стпански суд на НРМ,
Петар Лештаров, с. р.

Ојласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-9343/1 од 17 април 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Кабакочева Фроса, родена на 12 октомври 1954 година во гр. Струмица, Штипска околија, од родители: татко Митев Мито и мајка Митева, род. Накова Слава, а е усвоена од Кабакочев Благој и Кабакочева Катерина, род. Накова, обата од гр. Струмица, така што во иднина ќе го носи роденото име **Ленче**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (95)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-8182/1 од 10 април 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Адем Хава, од град Битола, родена на 31 декември 1945 година во град Битола, од татко Риза и мајка Исмет, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Севдије**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (96)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-9183/1 од 13 април 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Неданоски Виктор, роден на 6 јули 1925 година во село Речица, Охридска околија, од татко Неданоски Вељан и мајка Доста, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Богоја**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (98)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-10294 од 10 мај 1961 година, ја одобри промената на личното име на Зисовски Василие, роден на 3 август 1921 година во гр. Крушево, Битолска околија, од татко Зисовски Никола и мајка Хрисула, така што во иднина личното име ќе му гласи **Зиси Васко**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (99)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-1196/2 од 6 мај 1961 година, ја одобри промената на роденото име на

Ајдини Исмета Виолетка, родена на 29 мај 1959 година во с. Жировница, Тетовска околија, од татко Ајдини Исмет и мајка Азизе, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Фатима**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (100)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-10857 од 18 мај 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Милошевски Ладомир, роден на 15 јануари 1924 година во с. Обришани, Битолска околија, од татко Доне и мајка Мара, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Раде**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (101)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-10547/1 од 12 мај 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Митовски Владимир, роден на 4 февруари 1935 година во с. Отушиште, Тетовска околија, од татко Митовски Јасро и мајка Руса, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Ратко**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (102)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-10727/1 од 12 мај 1961 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Аневски Томе, од град Битола, роден на 26 март 1956 година во град Битола, од татко Аневски Трајан и мајка Марија, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Субашевски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (103)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-8308/1 од 10 април 1961 година, ја одобри промената на роденото и фамилијарното име на Гешовски Мирко, од с. Кукуречани, роден на ден 26 август 1930 година, од родители: татко Коле и мајка Ленка, така што во иднина роденото и фамилијарното име ќе му гласи **Гешовски Мендо**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (104)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-8685/1 од 11 април 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Сулови Миодраг, роден на 8 септември 1957 година во град Скопје, од татко Звонимир и мајка Воислава, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Мирослав**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (105)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-10860 од 18 мај 1961 година, ја одобри промената на личното име на д-р Јакимов Јован, роден на ден 8 декември 1935 година во град Скопје, од татко Трајко и мајка Благородна, така што во иднина личното име ќе му гласи д-р **Димитров Иван**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (106)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-11269 од 26 мај 1961 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Велков Душан, роден на 1 август 1932 година во град Скопје, од татко Велков Стефан и мајка Велкова Аница, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Ацев**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (107)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-9236 од 17 април 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Атанасов Аврам, роден на 1 јуни 1943 година во с. Хума, Титоввелешка околија, НР Македонија, од татко Атанасов Михаил и мајка Атанасова, родена Михова Мена, настанет во град Гевгелија, Титоввелешка околија, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Крсте**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (108)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКОЛИСКИ СУД ВО КОЧАНИ

Стојан Јованов Дснев, од с. Зрновци, Кочани, поднесе до овој суд тужба за долг против Кание Ајриова Исмаилова, од с. Зрновци, а сега иселена во Турција со непозната адреса.

Се повикува тужената Кание Ајриова Исмаилова, од с. Зрновци, Кочани, а сега иселена во Турција, во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“, да ја соопшти на судот својата точна адреса или да одреди свој полномошник. Во противен случај судот ќе ѝ одреди таков.

Од Околинскиот суд во Кочани, П. бр. 666/60 (84)

ОКОЛИСКИ СУД ВО РЕСЕН

При Околинскиот суд во Ресен е покрената оставинска постапка по оставината на покојниот Чачоровски Мих. Димитар, бив. од гр. Ресен.

Се поканува наследникот Панде Димитров Чачоровски, од гр. Ресен, Охридска околија, а сега во Аргентина, со непозната адреса, да се јави во овој суд за да даде наследничка изјава во рок од една година од денот на објавувањето на огласот. Во противно оставината ќе се расправи во негово отсуство.

Од Околинскиот суд во Ресен, О. бр. 15/53. (94)

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Жеровјане бр. 04-7571/1 од 1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 6, рег. бр. 32 занаетчискиот дуќан под

фирма: Дрвостругарска работилница за бичење на даски, летви и др. на Бедети Реџепа Шемси, со седиште во село Жеровјане, Тетовско. Предмет на работењето на работилницата е: дрвостругарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бедети Реџепа Шемси. (30)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство и комунални работи на Народниот одбор на општината Жеровјане бр. 04-6487/1 од 5-I-1960 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 4, рег. бр. 31 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Сулејмани Касама Асан, со седиште во с. Долно Палчиште, Тетовско. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сулејмани Касама Асан. (56)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство и комунални работи на Народниот одбор на општината Жеровјане бр. 04-7915/1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 6, рег. бр. 33 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Исмаили Мустафа Исмаил, со седиште во с. Сенокос, Тетовско. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Исмаили Мустафа Исмаил. (57)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 03-2904/1 од 30-IV-1960 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 530, рег. бр. 522 занаетчискиот дуќан под фирма: Курчија Андреја Трајков, со седиште во Титов Велес, ул. „Димитар Влахов“ бр. 59. Предмет на работењето на дуќанот е: Курчиски производи и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Андреја Трајков. (106)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 03-3392/1 од 14-V-1960 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 531, рег. бр. 523 занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Васил Жабев, со седиште во Титов Велес, ул. „Димитар Влахов“ бр. 52 — Титов Велес. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски производи и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил Жабев. (107)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 03-3530/1 од 14-V-1960 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 532, рег. бр. 524 занаетчискиот дуќан под фирма: Шивач Трајче Д. Жежов, со седиште во Титов Велес, ул. „Владимир Назор“ бр. 1. Предмет на работењето на дуќанот е: шиење на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајче Д. Жежов. (108)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 03-3991/1 од 14-V-1960 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 533, рег. бр. 525 занаетчискиот дуќан под фирма: Сода-вода Страхил Ј. Алчев, со седиште во Титов Велес, ул. „Железничка“. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка на сода-вода и др. безалкохолни пијалоци.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Страхил Ј. Алчев. (109)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство и финансии на Народниот одбор на општината Кочани бр. 03-2500/1 од 1-VI-1960 год., е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 219, рег. бр. 219/III занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџа Стојан Миладинов Богатинов, со седиште во Кочани, ул. „Д. Влахов“. Предмет на работењето на дуќанот е: печење и предавање на леблебија, пуканки, семки, костени и др.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан Миладинов Богатинов. (110)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство и финансии на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 04-4416/1 од 30-III-1960 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 63, свеска II занаетчискиот дуќан под фирма: Козметичар Димче П. Горчески, со седиште во Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 4. Предмет на работењето на дуќанот е: козметичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димче Горчески. (111)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство и финансии на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 04-7454 од 3-VI-1960 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 7, рег. бр. 66, свеска II занаетчискиот дуќан под фирма: Сода-вода Васил Николов Кондосаров, со седиште во Скопје, ул. „Илинденска“. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и продажба на сода-вода и други безалкохолни пијалоци.

Фирмата ќе ја потпишува Васил Николов Кондосаров. (112)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Битола бр. 07-2210/1 од 4-IV-1960 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 875, рег. бр. 102, свеска V занаетчискиот дуќан под фирма: Работилница за сувотестени производи на Стефан Михајлов Савовски, со седиште во Битола, ул. „Даме Груев“ бр. 33. Предмет на работењето на работилницата е: изработка на сувотестени производи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стефан Михајлов Савовски. (113)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината Битола бр. 07-3395/4

од 9-V-1960 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 876, рег. бр. 103/60, свеска V занаетчискиот дуќан под фирма: Занаетчиски дуќан за плетење од трска и рогозина на Никола Димов Темелковски, со седиште во Битола, булевар „1 мај“ бр. 304. Предмет на работењето на дуќанот е: плетење разни работи од трска и рогозина.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Димов Темелковски. (114)

Врз основа на решението од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 04-4275/1 од 27-V-1960 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 332, рег. бр. 332, свеска II занаетчискиот дуќан под фирма: Метлар Благоја Цветанов Коневи, со седиште во Прилеп, ул. „Адем Адемоски“ бр. 13. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и продажба на метли.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благоја Цветанов Коневи. (115)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Орашац бр. 04-1251 од 20-V-1960 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 5 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Софре Масов Петковски, со седиште во с. Орашац, Кумановско. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Софре Масов Петковски. (118)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Орашац бр. 787 од 23 март 1960 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 6 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Петар Дачевски, со седиште во село Скачковци. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Дачевски. (119)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 04-4725 од 11-VI-1960 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 333, рег. бр. 333, свеска III занаетчискиот дуќан под фирма: Сода-вода Слга Сотирова Сугареска, со седиште во Прилеп, ул. „Борка Талески“ бр. 37. Предмет на работењето на дуќанот е: производство и продажба на сода-вода и други безалкохолни пијалоци.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Олга Сотирова Сугареска. (121)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 04-3360 од 29-IV-1960 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 331, рег. бр. 331, свеска II занаетчискиот дуќан под фирма: Радиомеханичар Митко К. За-

рапчиев, со седиште во Прилеп, ул. „Херој Карпош“ бр. 35. Предмет на работењето на дуќанот е: поправка на радиоапарати.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Митко К. Запчиев. (122)

Врз основа на дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на општината Берово е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 38, рег. бр. 671, свеска II занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Ристена Илиева Бошнаковска, со седиште во Берово. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристена Илиева Бошнаковска. (123)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство и финансии на НО на општината Идиджа — Скопје бр. 04-7469 од 3-VI-1960 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 7, рег. бр. 65, свеска II занаетчискиот дуќан под фирма: Чевлар Мирче Митков Гишов, со седиште во Скопје, ул. „Илинденска“ бр. 48 — Скопје. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и поправка на сите видови чевли.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мирче Митков Гишов. (124)

Врз основа на решението од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Битола бр. 07-2642 од 23-IV-1960 год. во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 796, рег. бр. 18/56, свеска IV е запишана промената на фирмата на занаетчискиот дуќан на Никола Александров Дербанов која ќе гласи: Куменциско-златаро-јувелирски занаетчиски дуќан на Никола Александров Дербанов, со седиште во Битола.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Александров Дербанов. (125)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Битола бр. 07-4743 од 22-VI-1960 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 879, рег. бр. 106, свеска V занаетчискиот дуќан под фирма: Фото „Зрак“ на Георги Киров Николовски, со седиште во Битола, ул. „Јосиф Јосифовски“ бр. 4. Предмет на работењето на дуќанот е: фотографски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Георги Киров Николовски. (126)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Битола бр. 07-4764 од 22-VI-1960 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 878 рег. бр. 105, свеска V занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Кочо Јованов Чака, со седиште во Битола, ул. „Ордан Цинот“ бр. 19. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кочо Јованов Чака. (127)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Битола бр. 07-4683/1 од 22-VI-1960 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 880, рег. бр. 107, свеска V занаетчискиот дуќан под фирма: Лимаро-галантериски дуќан на Трајан Петров Темелковски, со седиште во Битола, ул. „Македонија“ бр. 14. Предмет на работењето на дуќанот е: лимаро-галантериски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајан Петров Темелковски. (128)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината Битола бр. 07-2878/1 од 11-VI-1960 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 877, рег. бр. 104, свеска V занаетчискиот дуќан под фирма: Занаетчиски дуќан за мелење на кафе и сурогати на Борис Трифунов Димов, со седиште во Битола, ул. „Пелагонија“ бр. 2. Предмет на работењето на дуќанот е: мелење на кафе и сурогати.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис Трифунов Димов. (130)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината Гостивар бр. 04-3540 од 16-VI-1960 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 62, рег. бр. 495 занаетчискиот дуќан под фирма: Јорганџија Асани Зулфи, со седиште во Гостивар, ул. „Чедо Филиповски“ бр. 25. Предмет на работењето на дуќанот е: јорганџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Асани Зулфи. (131)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Берово, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 38, рег. бр. 672, свеска II занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Борис Јованов Едровски, со седиште во с. Владимирово. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис Јованов Едровски. (132)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Битола бр. 07-5082/1 од 29-VI-1960 год., е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 881, рег. бр. 108, свеска V занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Бахтијар Зекир Мустафа, со седиште во Битола, ул. „Александар Турунџев“ бр. 25. Предмет на работењето на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бахтијар Зекир Мустафа. (133)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство и финансии на НО на општината Идадија — Скопје бр. 04-8218 од 30-VI-1960 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 7, рег. бр. 67, свеска II занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Владо Трај-

ков Николовски, со седиште во Скопје, ул. „4“ бр. 32. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владо Трајков Николовски. (136)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината Кавадарци бр. 03-5887 од 1-VII-1960 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 220, рег. бр. 220, свеска I занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија Вано Данов Попов, со седиште во Кавадарци, ул. „Киро Спанџов“ бр. 14. Предмет на работењето на дуќанот е: фурниџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вано Данов Попов. (139)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината Прилеп бр. 4968 од 18-VI-1960 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 334, рег. бр. 334, свеска II занаетчискиот дуќан под фирма: Молер Драго Видовиќ, со седиште во Прилеп ул. „Мирче Аџев“ бр. 32. Предмет на работењето на дуќанот е: молерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драго Видовиќ. (142)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината Прилеп бр. 04-5451 од 6-VII-1960 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 335, рег. бр. 335, свеска II занаетчискиот дуќан под фирма: Метлар Станислав Стојанов Најдоски, со седиште во Прилеп, ул. „Ленин“ бр. 115. Предмет на работењето на дуќанот е: правење и продавање на метли.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Станислав Стојанов Најдоски. (143)

Врз основа на дозволата од Советот за стопанство на НО на општината Берово, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 38, рег. бр. 673, свеска II занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Младен Глигоров Парговски, со седиште во с. Рисуново, Берово. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Младен Глигоров Парговски. (144)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 04-6147 од 29-VII-1960 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 336, рег. бр. 336, свеска II занаетчискиот дуќан под фирма: Метлар Нада Кирова Георгиоска, со седиште во Прилеп, ул. „Ленин“ бр. 109. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и продажба на метли.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нада Кирова Георгиоска. (145)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Кочани бр. 03-5534 од 16-IX-1960 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 220, рег. бр. 220 занаетчискиот дуќан под фирма: Сарач Михаил Стојанов Трифунов, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е: сарачко-седларски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Михаил Стојанов Трифунов. (159)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Кавадарци бр. 03-10259 од 23-IX-1960 год., е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 221, рег. бр. 221, свеска I занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Ване Герасимов Петрезанов, со седиште во Кавадарци, ул. „Гуро Гаковик“. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ване Герасимов Петрезанов. (160)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Кавадарци бр. 03-5100 од 24-IX-1960 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 222, рег. бр. 222 занаетчискиот дуќан под фирма: Сарач Илија Василев Кимов, со седиште во Кавадарци, ул. „7-ми септември“. Предмет на работењето на дуќанот е: сарачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Василев Кимов. (161)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на Општината Кавадарци бр. 03-9727/1 од 29-IX-1960 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 223, рег. бр. 223, свеска I занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурациски дуќан „Спорт“ на Блажо Трајчев Мустеников, со седиште во Кавадарци, „ул. „ЈНА“. Предмет на работењето на дуќанот е: кондурациски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Блажо Трајчев Мустеников. (162)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство, финансии и комунални работи на НО на општината Горче Петров бр. 03-4695/1 од 21-IX-1960 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 34, рег. бр. 34, свеска II занаетчискиот дуќан под фирма: Фасадерски дуќан „Црни Дрим“ на Синесије Алексов Цепаровски, со седиште во Горче Петров, ул. „Радушка“ бр. 62. Предмет на работењето на дуќанот е: фасадерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Синесије Алексов Цепаровски. (163)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Дебар бр. 03-3799/1 од 13-IX-1960 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 344/1, рег. бр. 196/3 занает-

чискиот дуќан под фирма: Леблебиџија Мазлум Меџита Џезаир, со седиште во Дебар. Предмет на работењето на дуќанот е: печење на леблебија, пуканки, костени и семки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мазлум Меџита Џезаир. (165)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Радовиш бр. 06-2874/1 од 8-X-1960 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 26, рег. бр. 26, свеска I занаетчискиот дуќан под фирма: Сидар Нестор Јованов Атанасовски, со седиште во с. Подареш. Предмет на работењето на дуќанот е: сидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нестор Јованов Атанасовски. (166)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 03-9994/1 од 25-X-1960 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 535, рег. бр. 527 занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџија Љутви А. Идризи, со седиште во Титов Велес, ул. „Солунска“ бр. 2. Предмет на работењето на дуќанот е: печење на леблебија, семки, костени и друго.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љутви А. Идризи. (167)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Кавадарци бр. 03-11460 од 27-X-1960 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 224, рег. бр. 224 занаетчискиот дуќан под фирма: Шивачки дуќан „Мода“ на Пане Данаилов Колев, со седиште во Кавадарци, ул. „Гуро Гаковик“. Предмет на работењето на дуќанот е: шивачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пане Данаилов Колев. (176)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Радовиш бр. 06-4903/1 е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 27, рег. бр. 27 занаетчискиот дуќан под фирма: Плетач Киро Ставрев Тренчевски, со седиште во Радовиш. Предмет на работењето на дуќанот е: плетачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Ставрев Тренчевски. (177)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Винаца бр. 05-1346/1—60 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 47, рег. бр. 146 занаетчискиот дуќан под фирма: Сидар Јован Аксентиев Илиев, со седиште во с. Блатец. Предмет на работењето на дуќанот е: сидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован Аксентиев Илиев. (171)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 04-6670 од 19-VIII-1960 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 337, рег. бр. 337, свеска II занаетчискиот дуќан под фирма: Метлар Јордан Петров Солески, со седиште во Прилеп, ул. „Ленин“ бр. 85. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и продажба на метли.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан Петров Солески. (148)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 04-6814 од 23-VIII-1960 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 338, рег. бр. 338, свеска II занаетчискиот дуќан под фирма: Везач Георги Јорданов Ристески, со седиште во Прилеп, ул. „К. Јосифовски“ бр. 238. Предмет на работењето на дуќанот е: изработување на сите видови везови и чипки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Георги Јорданов Ристески. (150)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 6840 од 24-VIII-1960 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 338, рег. бр. 338, свеска II занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Петре Димев Трајкоски, со седиште во Прилеп, во место викано „Поводеница“. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петре Димев Трајкоски. (151)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство и финансии на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 04-10999 од 22-VIII-1960 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 7, рег. бр. 68, свеска II занаетчискиот дуќан под фирма: Молеро-фарбар Александар Аврамовиќ, со седиште во Скопје, ул. „221“ бр. 34. Предмет на работењето на дуќанот е: молеро-фарбарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Аврамовиќ. (152)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 04-3535 од 27-VIII-1960 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 62, рег. бр. 496 занаетчискиот дуќан под фирма: Столар „Младост“ на Гојко Пофијалов Поповски, со седиште во Гостивар, ул. „Борис Кидрич“ бр. 47. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Гојко Пофијалов Поповски. (154)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство и финансии на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 04-11195 од 30-VIII-1960 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 7, рег. бр. 68, свеска II Занаетчискиот дуќан за лепење на тепих, гуми и линолеум на Костадин А. Атанасов, со седиште во Скопје, ул. „7“ бр. 20/III. Предмет на работењето на дуќанот е: лепење на тепих, гуми и линолеум.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Костадин А. Атанасов. (155)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Радовиш бр. 06-3302/1/60 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 25, свеска 25 занаетчискиот дуќан под фирма: Молер Ѓорѓи Спасов Василев, со седиште во с. Раклиш, Радовиш. Предмет на работењето на дуќанот е: молерс-фарбарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓи Спасов Василев. (156)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство и финансии на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 12276 од 17-IX-1960 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 7, рег. бр. 69, свеска II занаетчискиот дуќан под фирма: Чевлар Јордан С. Манасовски, со седиште во Скопје, ул. „288“ бр. 41. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и поправка на чевли.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан С. Манасовски. (157)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Кочани бр. 03-5467 од 16-IX-1960 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 221, рег. бр. 221/III занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Никола Марјан Молеровиќ, со седиште во с. Долни Подлог. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Марјан Молеровиќ. (158)

СОДРЖИНА

Страна

116. Решение за назначување стални судски вешти лица во Народна Република Македонија — — — — — 329